

ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД БИТОЛА

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 Декември 2024 и
Извештај на независниот ревизор

Скопје, Април 2025 година

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор до акционерите на ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола	
Одговорност на Раководство	5
Финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка	6
Извештај за финансиската состојба	7
Извештај за промените во главнината	8
Извештај за паричните текови	9
Белешки кон Финансиските извештаи	10-38
Прилози	
Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето	
Годишна сметка	
Годишен извештај за работењето	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД БИТОЛА

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола (Натаму: Друштвото) коишто го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 Декември 2024 година, како и на соодветниот Извештај за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за паричните текови за година-та која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди прифатени во РСМ. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение) ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола

Основа за мислење со резерва

- Како што е прикажано во Белешка 6.5 Управување со ризикот од капитал, Друштвото со состојба на 31 Декември 2024 не го задоволува условот од член 77 од Законот за супервизија на осигурување во однос на Гарантниот фонд и износот на вкупниот капитал на Друштвото. Износот на капиталот на друштвото основен и дополнителен изнесува 179.243.147 денари, што во апсолутен износ е под нивото на Гарантниот фонд, кој на датумот на пресек е поставен на 184.485.000 денари. Констатиран е недостаток на капитал во износ од 5.241.853 денари.
- Како што е прикажано во Белешка 24 Останати однапред пресметани приходи и одложени трошоци, Друштвото со состојба на 31 Декември 2024 има евидентирано останати пресметани приходи во износ од 10.847.890 кои произлегуваат од корекција на трошоци за бруто резерви за настанати но непријавени штети. За направените корекции не ни беше доставена достатна и соодветна поткрепувачка документација, поради што не бевме во можност да стекнеме разумно уверување за точноста и веродостојноста по однос на овие корекции. Следствено, не бевме во можност да утврдиме дали се потребни корекции на овие износи со состојба на 31 декември 2024 и како истите би имале влијание на финансиските извештаи.
- Како што е прикажано во Белешка 11 Нето приходи од премија, Друштвото со состојба на 31 Декември 2024 има евидентирано нето приходи од премија во износ од 11.573.709 денари. За износ од 2.190.285 денари промена во бруто резервата за преносна премија дел за реосигурување не ни беше доставена достатна и соодветна поткрепувачка документација, поради што не бевме во можност да стекнеме разумно уверување за точноста и веродостојноста по однос на овие приходи. Следствено, било какви корекции кои би биле неопходни доколку бевме во можност да стекнеме разумно уверување по однос на овие приходи, би можеле да влијаат на евидентираниот износ на бруто резервата за преносна премија дел за реосигурување на 31 декември 2024 година, како и на загубата за годината која тогаш заврши.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти врз финансиските извештаи од прашањата дискутирани во пасусот „Основа за мислење со резерва“, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото на 31 Декември 2024, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија.

Останати прашања

Друштвото е основано на 10.10.2023 година, со што не е обезбедена споредливост на податоците во Финансиските извештаи за 2023 година со Финансиските извештаи за 2024 година.

Споредбените податоци во овие финансиски извештаи не се ревидирани.

ул. Орце Николов бр. 190, 1000 Скопје тел. 02/3088-900 е-маил: info@rafajlovski.com.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение)
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола


Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува на 31 Декември 2024 година, во согласност со МРС 720, како и во согласност со барањата на член 34 став 1 точка (д) од Законот за ревизија.


Според нашето мислење историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува на 31 Декември 2024 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Скопје, 29 Јуни 2025 година

Овластен ревизор
Јасмина Рафајловска



Директор
Јасмина Рафајловска



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

	Белешка	31 Декември 2024	31 Декември 2023 перевидирани
ПРИХОДИ			
Нето приходи од премија	8	11.573.709	-
Приходи од вложувања	9	501.734	-
Останати осигурително технички приходи	10	9.898.037	-
Останати приходи	11	1.802.405	-
РАСХОДИ			
Нето трошоци за штети	12	(1.273.309)	-
Промени во резервирања за штети, нето	13	(958.370)	-
Трошоци за спроведување на осигурувањето	14	(43.674.208)	(1.548.945)
Останати осигурително технички трошоци	15	(2.109.620)	-
Останати трошоци	16	(519.956)	-
<i>Загуба од редовно работење</i>		<i>(24.759.578)</i>	<i>(1.548.945)</i>
Нето добивка/загуба од прекинато работење		-	-
<i>Загуба пред оданочување</i>		<i>(24.759.578)</i>	<i>(1.548.945)</i>
Данок на добивка		-	-
ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(24.759.578)	(1.548.945)
<i>Останата сеопфатна добивка-нето</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
ВКУПНО СЕОПФАТНА ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(24.759.578)	(1.548.945)
ЗАГУБА ПО АКЦИЈА (во денари)		(412,66)	(25,82)

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од
Финансиските извештаи*

*Финансиските извештаи се усвоени од страна на Одборот на директори на ден
28 Февруари 2025 година*


Извршен директор
Никола Гапоски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

на 31 Декември 2024 и 2023

(во 00 Денари)

	Белешка	31 Декември 2024	31 Декември 2023 перевидирани
А СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	17	4.931.176	4.603.699
Недвижности, постројки и опрема - нето	17	5.303.056	1.093.119
Вложувања во недвижности	17	74.442.548	-
Финансиски вложувања	18	52.016.058	-
Депозити, заеми и останати пласмани	19	13.000.000	-
Бруто резерва за преносна премија дел за реосигурување	20	18.004.740	-
Бруто резерви за настанати пријавени и непријавени штети дел за реосигурување	21	9.489.260	-
Залихи		-	64.568
Побарувања	22	5.188.640	1.537.500
Парични средства	23	58.014.000	149.469.187
Останати однапред пресметани приходи и одложени трошоци	24	10.847.890	30.000.000
ВКУПНО СРЕДСТВА		251.237.368	186.768.073
<i>Вонбилансна евиденција – актива</i>		300.000	-
Б ГЛАВНИНА			
Акционерски капитал	25	184.500.000	184.500.000
Ревалоризациони резерви		2.478.558	-
Акумулирана загуба		(26.308.523)	(1.548.945)
<i>Вкупна главнина</i>		160.670.035	182.951.055
В ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ			
Бруто резерва за преносна премија	26	28.943.711	-
Бруто резерва за настанати пријавени и непријавени штети	27	21.295.520	-
<i>Вкупно технички резерви</i>		50.239.231	-
Г ОБВРСКИ			
Обврски по основ на реосигурување		13.475.722	-
Субординирани обврски		24.000.000	-
Останати обврски	28	2.852.380	3.817.018
<i>Вкупно обврски</i>		40.328.102	3.817.018
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		251.237.368	186.768.073
<i>Вонбилансна евиденција – пасива</i>		300.000	-

Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од
Финансиските извештаи

Финансиските извештаи се усвоени од страна на Одборот на директори на ден
28 Фебруари 2025 година



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

2024	Број на обични акции	Акционерски капитал	Законски резерви	Ревалоризирани резерви	Акумули- рана (задржана) добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2024	60.000	184.500.000	-	-	(1.548.945)	182.951.055
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до објективна вредност	-	-	-	2.478.558	-	2.478.558
Сеопфатна загуба за 2024 година	-	-	-	-	(24.759.578)	(24.759.578)
<i>Состојба на 31 Декември 2024</i>	<i>60.000</i>	<i>184.500.000</i>	<i>-</i>	<i>2.478.558</i>	<i>(26.308.523)</i>	<i>160.670.035</i>
2023 неревидирани	Број на обични акции	Акционерски капитал	Законски резерви	Ревалоризирани резерви	Акумули- рана (задржана) добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2023	-	-	-	-	-	-
Уплата на акционерски капитал	60.000	184.500.000	-	-	-	184.500.000
Сеопфатна загуба за 2023 година	-	-	-	-	(1.548.945)	(1.548.945)
<i>Состојба на 31 Декември 2023</i>	<i>60.000</i>	<i>184.500.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>(1.548.945)</i>	<i>182.951.055</i>

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од
Финансиските извештаи*

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Готовински тек од оперативни активности		
Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	53.394.395	-
Примени камати од работи на осигурување	501.734	-
Останати приливи од деловни активности	119.603	-
Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	(2.385.330)	-
Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	(16.797.090)	-
Надоместоци и други лични расходи	(13.544.848)	-
Останати одливи од редовни активности	(9.678.266)	(558.714)
<i>Нето приливи/одливи од оперативни активности</i>	<i>11.610.198</i>	<i>(558.714)</i>
Готовински тек од инвестициони активности		
Набавка на нематеријални средства	(1.701.131)	(2.934.599)
Набавка на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	(80.037.811)	
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	(48.000.000)	
Останати финансиски пласмани – депозити	(13.000.000)	
<i>Нето готовина од инвестициони активности</i>	<i>(142.738.942)</i>	<i>(2.934.599)</i>
Готовински тек од финансиски активности		
Примени краткорочни и долгорочни заеми и кредити	39.673.557	
Вратени краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	-	(31.537.500)
<i>Нето готовина од финансиски активности</i>	<i>39.673.557</i>	<i>(31.537.500)</i>
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(91.455.187)	(35.030.813)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на периодот на известување	149.469.187	184.500.000
Пари и парични еквиваленти на крајот на периодот на известување	58.014.000	149.469.187

Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од Финансиските извештаи

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО

Акционерското друштво за осигурување ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола е основано на 10.10.2023 година со упис во Централниот регистар со ЕМБС 7716567 и ЕДБ 4002023571495

Регистрирана приоритетна дејност на друштвото е 65.12 – Неживотно осигурување.

Друштвото има добиено решение од Агенција за Супервизија на Осигурување АСО по бр. УП-14-1-813 од 06.10.2023 год. Со полисирање друштвото има започнато од 01.04.2024 година.

На 10.10.2023 год Друштвото е упишано во Централниот Регистар како Акционерско друштво со ЕМБС 7716567 и ЕДБ 4002023571495.

Акционерското друштво за осигурување ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА, БИТОЛА врз основа на решението од АСО може да врши работи на осигурување во следните класи на осигурување, во рамките на групата неживотно осигурување, согласно Законот за супервизија на осигурувањето, и тоа :

Класа 1 – осигурување од последици на несреќен случај – незгода

Класа 2 – здравствено осигурување

Класа 3 – осигурување на моторни возила (каско)

Класа 4 – осигурување на шински возило (каско)

Класа 5 – осигурување на возухоплови (каско)

Класа 6 – осигурување на пловни објекти (каско)

Класа 7 – осигурување на стока во превоз (карго)

Класа 8 – осигурување на имот од пожар и природни непогоди

Класа 9 – други осигурување на имот

Класа 10 – осигурување од одговорност од употреба на моторни возила

Класа 11 – осигурување од одговорност од употреба на возухоплови

Класа 12 – осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти

Класа 13 – општо осигурување од одговорност

Класа 14 – осигурување на кредити

Класа 15 – осигурување на гаранции

Класа 16 – осигурување од финансиски загуби

Класа 17 – осигурување на правна заштита

Класа 18 – осигурување на туристичка помош

Основната главнина на друштвото изнесува 184.500.000 денари и се состои од 60.000 обични акции.

На 31.12.2024 година, одборот на директори се состои од:

1. Никола Гацоски – Извршен член на одбор на директори – Извршен директор
2. Михаил Вртковски – Претседател на Одбор на директори – неизвршен член на одбор на директори
3. Златко Буревски – Независен неизвршен член на Одбор на директори

На 31.12.2024 година, просечниот број на вработени изнесува 10 вработени (2023: 12 вработени).

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува финансиските извештаи во согласност со Законот за трговските друштва на Република Северна Македонија ("Службен весник на РМ", број 28/04...120/18) и ("Службен весник на РСМ", број 290/20...272/24) и прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството ("Службен весник на РМ", број 159/09... 107/11), и Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, и се презентирани во согласност со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување.

Финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност, како основа за мерење, освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Северна Македонија.

Веројатноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи во иднина.

Овие финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година. Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во презентацијата во тековната година. Приложените финансиски извештаи претставуваат единечни финансиски извештаи на Друштвото.

2.2 Подготовка во услови на инфлација

Раководството е со убедување дека Финансиските извештаи на Друштвото би требало да го рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ што е во согласност со законските прописи на Република Северна Македонија.

2.3 Странски валути

Средствата и обврските во странска валута се искажуваат во МКД според девизниот курс на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба. Трансакциите кои што се извршени во странска валута се изразуваат во МКД по девизниот курс на денот на трансакцијата. Сите разлики од промените на девизните курсеви се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.4 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот на финансиската состојба се следниве:

Валута	31 Декември 2024	31 Декември 2023
1 ЕУР	61,4950 Денари	61,4950 Денари
1 УСД	55,6516 Денари	55,6516 Денари

2.5 Споредбени показатели

Друштвото ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД е основано на 10.10.2023 година, со што не е обезбедена споредливост на податоците во Финансиските извештаи за 2023 година со Финансиските извештаи за 2024 година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 Декември 2024. Сметководствените политики се конзистентни со оние кои се применети во претходните години, освен ако не е поинаку наведено.

3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од следните променливи компоненти: каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странските валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се обезбедува во случај на промена на нефинансиска променлива компонента која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

3.2 Договори за осигурување

Признавање и мерење

Приходи

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанувањето на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата темпорис метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Неподмирени штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите конечни трошоци за подмирување на сите настанати, но неподмирени штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не.

Неподмирените штети се проценуваат преку прегледување на поделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и доколку се материјални, посебно се обелоденети. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно. Резервациите за штети се формираат по начелата на актуарската струка со употреба на соодветни статистички модели и методи.

Средства за реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик. Делот од преотстапната премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Нето износот платен на реосигурител на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување. Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и признаеното средство од реосигурување се вклучува во билансот на успех во периодот кога премијата од реосигурување достасува.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на билансот на состојба се проценува оштетувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување, односно во моментот на сметководствено евидентирање на премијата. На крајот на секоја деловна година се врши разграничување на трошоците за стекнување за наредниот период и се искажуваат како одложени трошоци за стекнување во билансот на состојба. Разграничувањето се врши врз основа на пресметка на трошоците за провизија по полиса, освен за бруто плати на вработени во внатрешна продажна мрежа, сектор осигурување и сектор ризик кои се разграничуваат врз основа на учеството на преносната премија во бруто полисираната премија по класи и подкласи.

Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

3.3 Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.4 Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики.

Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3.5 Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

3.6 Обврски за даноци

Данокот на добивка од 1 Јануари 2014 година се пресметува по стапка од 10% на основица која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнатите расходи и намалена за износите на кои во претходните даночни периоди е платен данок и други даночни ослободувања согласно Законот за данокот на добивка ("Службен весник на РМ", број 248/18).

3.7 Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.8 Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки и денарски депозити по видување.

3.9 Побарувања од осигурување

Побарувањата по основ на премии за осигурување се состојат од фактурирани, а ненаплатени премии за осигурување согласно тарифата на Друштвото, намалени за направената исправка на вредноста (резервација) за сомнителните и ненаплатливи побарувања.

3.9.1 Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања од осигурување

Исправката на вредноста на побарувањата по основ на премии и камати на премии се врши според проценката на наплатливост на овие побарувања од страна на менаџментот на Друштвото и периодот во доцнење на исполнување на обврската од страна на должникот, согласно Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба. Исправката на побарувањата се проценува од страна на менаџментот кога постои очигледен доказ дека Друштвото нема да биде во состојба да ги наплати сите износи согласно претходно утврдените услови, при што се врши генерална исправка на вредноста.

Генералната исправка на вредноста на побарувањата, се врши според рочната структура на побарувањата, дедена во табелата подолу.

Старост на побарувања (доспеани)	% на исправка од номиналниот износ
Доспеани до 30 дена	0%
Доспеани од 31 до 60 дена	10%
Доспеани од 61 до 120 дена	31%
Доспеани од 121 до 270 дена	51%
Доспеани од 271 до 365 дена	71%
Доспеани над 365 дена	100%

Побарувањата по основ на премии за осигурување кај кои договорениот рок на доспевање утврден во договорот за осигурување е после датумот на истек на скаденцата по договорот за осигурување, друштвото врши исправка на вредноста на вредност во износ од 100% од износот на овие побарувања почнувајќи од првиот ден на истек на скаденцата по договорот за осигурување, без оглед на периодот на доцнење во исполнувањето на обврската од страна на должникот.

3.10 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се евидентираат според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Проценетиот корисниот век на употреба, остатокот на вредноста на нематеријалните средства и методата на амортизација се проверуваат, и корегираат доколку е потребно, а корекциите на таквите процени се пресметуваат на идна основа. Средствата се амортизираат со почетокот на периодот во кој тие почнале да се користат.

3.11 Недвижности постројки и опрема

3.11.1. Почетно вреднување

Недвижностите, постројките и опремата почетно се вреднуваат според метод на набавна вредност.

3.11.2 По почетно вреднување

По почетно вреднување недвижностите, постројките и опремата се вреднуваат по набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби заради обезвреднување.

3.11.3. Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите, опрема и други средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како расход во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот на настанување.

3.11.4. Амортизација

Амортизацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на пропишани стапки определени за намалување на вредноста на недвижности, опремата и други средства до нивната преостаната вредност. Изградените материјални средства се амортизираат од моментот кога се даваат на користење. Амортизација не се пресметува на земјиштето и инвестициите во тек.

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација на недвижностите, опрема и други средства, применети на некои позначајни ставки:

Мебел	20%
Компјутерска опрема	25%
Останата опрема	10%

Трошоците за одржување и поправки се евидентираат како трошоци од редовно работење.

3.12 Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.13 Вложувања во финансиски инструменти

Друштвото ги класифицира вложувањата во финансиски инструменти како вложувања кои се чуваат до доспевање, бидејќи истите се со фиксни или определиви плаќања и фиксно доспевање и Друштвото има дефинитивна намера да ги чува до доспевање или како вложувања расположливи за продажба.

Вложувањата во финансиски инструменти се почетно признаени по набавна вредност вклучувајќи ги и трансакциските трошоци. Трансакциските трошоци вклучуваат брокерска провизија, берзанска такса и такса на ЦДХВ. Набавката на финансиските средства се евидентира на денот на тргувањето.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се вреднуваат по нивната амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка. Добивка или загуба се признава во билансот на успех кога финансиското средства се депризнава или е оштетено, како и преку процесот на амортизација.

Вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стецај или ликвидација). Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината односно останатата сеопфатна добивка, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.14 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товариње на останатите приходи.

3.15 Капитал

3.15.1 Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

3.15.2 Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

3.15.3 Резерви

Согласно законските одредби Друштвото е должно да издвојува резерви на сигурност.

Резервите на сигурност претставуваат неноминиран капитал кој се формира со распределба од остварената добивка. Зголемувањето на резервите на сигурност се врши со распределба на најмалку една третина од остварената добивка по годишната сметка, ако таа не се користи за покривање на загубата од претходните години.

Средствата на резервите на сигурност друштвото ги користи за покривање на загуби од работењето и други ризици.

Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка, не е должно понатаму да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

3.16 Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3.17 Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

3.17.1 Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

3.17.2 Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националните фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.18 Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската.

Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.19 Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1 Ценовен ризик

Девизен ризик

Девизниот ризик претставува ризик од промена на девизните курсеви во однос на домашната валута (МКД), кои може да влијаат врз приходите на Друштвото или врз вредноста на финансиските инструменти.

Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурување, како и вложување на финансиски средства во странска валута, поради што Друштвото е изложено на ризик поврзан со секојдневни промени на курсевите на странските валути.

За да ја намали изложеноста на девизен ризик, Друштвото спроведува политика со која слободните парични средства од капиталот и техничките резерви ги пласира во државни обврзници деноминирани во ЕУР и врши орочување во форма на девизни депозити и денарски депозити со девизна клаузула.

Пазарен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања или од индексот на цените на капиталот. Друштвото има ангажирано значаен износ на средства во финансиски инструменти - вложувања кои се чуваат до доспевање и расположливи за продажба. Истите се амортизираат во однапред определени временски интервали (фиксно доспевање) со фиксни или определени плаќања. Пазарниот ризик постои доколку Друштвото нема можност да го чува вложувањето во финансиски инструменти со фиксно доспевање и одлучи истите да ги продаде пред рокот на доспевање, во тој случај вредноста на финансиските средства ќе флукутира како резултат на промените на пазарните цени.

4.2 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Политиките и процедурите за управување со кредитниот ризик се:

- побарувањата од купувачи се состојат од голем број на салда. За одложеното плаќање и плаќањето на рати на поголеми износи на осигурувања постојат договори и обезбедување.
- кај вложувањата на слободните парични средства применет е принципот на дисперзија на ризик со орочување во повеќе првокласни банки, исто така и вложувања во државни хартии од вредност.

4.3 Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога има пласирано депозити во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има депонирани средства во банки може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик и истиот е даден во табелите подолу.

4.4 Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2024 година, како и на данокот на личен доход и придонесите на личните примања. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти и истиот е изразен преку износите дадени во билансите за 2024 година.

5. УТВРДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1 Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење исклучиво со сопствени средства поради што не користи краткорочни или долгорочни кредити од банки и други друштва. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа.

6.2 Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на услуги на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Состојбата со девизните износи средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2024 и 2023 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	1.677.680	0	13.475.722	0
Вкупно	1.677.680	0	13.475.722	0

Друштвото е изложено на ЕУР и истата произлегува од вложувања во државни обврзници и побарувања од странски реосигурителни компании, како и обврските на Друштвото по основ на реосигурување во странски реосигурителни компании.

Изложеноста на девизни валути според типот на финансиските средства и обврски на 31 декември 2024 година по валути е следната:

	ЕУР	МКД	Вкупно МКД
Парични средства	0	58.014.000	58.014.000
Депозити во банки и др.	0	13.000.000	13.000.000
Депозити во ГФ на НБО	0	1.537.500	1.537.500
Вложувања	0	50.478.558	50.478.558
Побарувања за премии	0	2.386.380	2.386.380
Реосигурување	27.282	-	1.677.680
Останати побарувања	0	1.124.580	1.124.580
Вкупно	27.282	126.541.018	128.218.698
Обврски за штети	-	-	-
Реосигурување	219.135	-	13.475.722
Обврски за посредување	-	45.996	45.996
Останати обврски		26.336.387	26.806.384
Вкупно	219.135	26.382383	40.328.102

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемување за 10%		Намалување за 10%	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	(19.185)	0	19.185	0
Вкупно	(19.185)	0	19.185	0

6.3 Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

31 Декември 2024 31 Декември 2023

Финансиски средства

Некаматносни

Парични средства	21.193	-
Побарувања за премии	2.386.380	-
Останати побарувања	2.802.260	1.537.500
Депозити во ГФ на НБРО	1.537.500	-
Вложувања во удели и државни обврзници	50.478.558	-
	<u>57.225.891</u>	<u>1.537.500</u>

Каматносни со променлива камата:

Парични средства	57.992.807	149.469.187
------------------	------------	-------------

Каматносни со фиксна камата:

Депозити во банки	13.000.000	-
-------------------	------------	---

Финансиски обврски

Некаматносни

Обврски кон застапници	45.996	-
Останати обврски од осигурување	469.997	-
Обврски кон реосигрители	13.475.722	-
Останати тековни обврски	<u>26.336.387</u>	<u>3.817.018</u>
	<u>40.328.102</u>	<u>3.817.018</u>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% поени на каматните стапки на депонираните средства во банки и користените кредити. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемување за 2% поени		Намалување за 2% поени	
	2024	2023	2024	2023
Депозити во банки	1.159.856	2.989.384	(1.159.856)	(2.989.384)
Кредити	-	-	-	-
Вкупно	1.159.856	2.989.384	(1.159.856)	(2.989.384)

6.4 Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1-3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.
Парични средства	58.014.000	-	-	-
Депозити	-	-	13.000.000	-
Акции и удели	-	-	-	50.478.558
Побарувања за премии	2.386.380	-	-	-
Останати побарувања	2.802.260	-	-	-
Вкупно	63.202.640	-	13.000.000	50.478.558
Обврски кон застапници	45.996	-	-	-
Реосигурување	13.475.722	-	-	-
Останати обврски	2.806.384	-	-	-
Субординирани обврски спрема акционери	-	-	-	24.000.000
Вкупно	16.328.102	-	-	24.000.000

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1-3 мес.	3-2 мес.	Над 12 мес.
Парични средства	149.469.187	-	-	-
Останати побарувања	1.537.500	-	-	-
Вкупно	151.006.687	-	-	-
Останати обврски	3.817.018	-	-	-
Вкупно	3.817.018	-	-	-

6.5 Управување со ризикот од капитал

Агенцијата за супервизија на осигурување како главен регулатор ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот во однос на обемот на работа и класите на осигурување во рамките на неживотно осигурување и/или реосигурување, во било кое време најмалку во висина на нивот на маргината на солвентност.

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат во предвид следните ставки:

- уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- резерви на Друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување;
- пренесена нераспределена добивка;
- нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и придонесите, како и дивиденда предвидена за исплата), доколку е потврдена од овластен ревизор;

При пресметка на основниот капитал на Друштвото следните ставки се сметаат за одбитни:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото;
- долгорочни нематеријални средства;
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година;

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото, кои не смее да биде повисок од 50% од основниот капитал) се земаат во предвид следните ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- премии од емитирани кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање;

Адекватноста на одржувањето на капиталот и користењето на сопствените средства редовно се следат од страна на раководството на Друштвото.

Табелата подолу ја дава пресметката на вкупниот капитал и односот со маргината на солвентност и гарантниот фонд на Друштвото на ден 31 декември 2024 во согласност со регулативата.

	31 Декември 2024
1. Капитал	
Уплатен акционерски капитал	184.500.000
Законски и статутарни резерви	-
Пренесена нераспределена добивка	-
Откупени сопствени акции (-)	-
Нематеријални средства (-)	(4.931.176)
Пренесена загуба и загуба од тековната година (-)	(26.308.523)
Субординирани должнички инструменти	24.000.000
Нереализирани добивки од ревалоризација на сопственички инструменти кои што се расположливи за продажба и мерени по објективна вредност	1.982.846
<i>Вкупно капитал</i>	<i>179.243.147</i>
2. Маргина на солвентност	4.856.839
3. Гарантен фонд (3.000.000 ЕУР)	184.485.000
 <i>Вишок на капитал над маргината на солвентност</i>	 <i>174.386.308</i>
<i>Недостаток на капитал во однос на гарантен фонд</i>	<i>(5.241.853)</i>

Потребното ниво на маргина на солвентност е пресметано според двата метода согласно Законот за супервизија на осигурувањето, при што според методот на стапка на премија изнесува 4.856.839 денари. Гарантниот фонд е поголем од маргината на солвентност за 179.243.147 денари.

6.6. Управување со ризикот од осигурување

Цели на управување со ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности. Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста, и тоа од типовите вишок на штети, квотно реосигурување и вишок на ризик.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото. Друштвото активно управува со своите финансиски средства имајќи ги во предвид ограничувањата одредени со Законот. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Табелата подолу ја дава пресметката на вложувањата на средства кои ги покриваат техничките резерви на Друштвото на ден 31 декември 2024 во согласност со регулативата.

31 Декември 2024

1. Вложувања средства

Пари во благајна и на сметки во банки (максимум до 3% од техничките резерви)	9.745.231
Депозити во банки (максимум до 60% од техничките резерви)	13.000.000
Хартии од вредност издадени од РС Македонија (максимум до 80% од техничките резерви)	-
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност (максимум до 25% од технички резерви)	-
Удели и акции во инвестициски фондови кои се регистрирани во РС Македонија	-
Вкупно средства	22.745.231
2. Нето технички резерви	
Резерви за преносна премија	10.938.971
Резерви за штети	11.806.260
Вкупно технички резерви – нето од реосигурување	22.745.231
3. Разлика	-

7. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Со оглед на својата големина и активности, Друштвото во текот на своето работење не е организирано во посебни сегменти, ниту како деловни (бизнис) сегменти, ниту како географски сегменти.

Поради ова, не се врши сегментно презентирање на работењето на Друштвото.

8. ЗАРАБОТЕНИ ПРЕМИИ, НЕТО

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Бруто запишани (полисирани) премии	53.964.875	-
Промени во резерви за преносни премии	(28.943.711)	-
	25.021.164	
Бруто премија предадена во реосигурување	(33.642.480)	-
Промени во преносна премија предадена во реосигурување	20.195.025	-
	(13.447.455)	
<i>Вкупно заработена премија (нето)</i>	<i>11.573.709</i>	<i>-</i>

8.1 Полисирани премии по видови на осигурување

	Бруто премија 2024 МКД	Преносна премија 2024 МКД	Бруто премија 2023 МКД	Преносна премија 2023 МКД
Класа				
01. Незгода	1.694.729	1.031.003	-	-
0.3 Каско	6.264.363	3.420.746	-	-
0.8 Пожар имот	399.454	192.588	-	-
0.9 Др. имотни осигурувања	134.366	61.649	-	-
10 Авто одговорност	45.401.135	24.199.350	-	-
13 Општа одговорност	57.796	34.974	-	-
18 Туристичка помош	13.032	3.401	-	-
<i>Вкупно</i>	<i>53.964.875</i>	<i>28.943.711</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

8.2 Премија предадена во реосигурување

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Премија за реосигурување		
10 Автоодговорност	33.642.480	-
<i>Вкупно премија во реосигурување</i>	<i>33.642.480</i>	<i>-</i>

9. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА

Приходите од вложувања се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Приходи од останати вложувања кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви	227.930	-
Приходи од камати од вложувања	273.804	-
<i>Вкупно приходи од вложувања</i>	<i>501.734</i>	<i>-</i>

10. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ

Останатите осигурително технички приходи се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Приходи од провизија од реосигурување	9.664.027	-
Приходи од ГФ по основ надомест за обработка на штети	30.750	-
Приходи од регреси	187.360	-
Останати осигурително технички приходи	15.900	-
<i>Вкупно останати осигурително технички приходи</i>	<i>9.898.037</i>	<i>-</i>

11. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останатите осигурително технички приходи се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Приходи од камати, побрувања спогодба	1.800.000	-
Останати приходи	2.405	-
<i>Вкупно останати приходи</i>	<i>1.802.405</i>	<i>-</i>

12. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Надоместоци за штети од осигурување, бруто	2.950.989	-
Надоместоци за штети од осигурување, дел на реосигурувачот	(1.677.680)	-
<i>Вкупно трошоци за штети, нето</i>	<i>1.273.309</i>	<i>-</i>
<i>Надоместоци по основ на исплатени штети по класи:</i>		
03 Каско	145.634	-
09 Имот	9.223	-
10 Автоодговорност	2.796.132	-
	<i>2.950.989</i>	<i>-</i>

13. ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Промена на резервирања за настанати пријавени штети	2.097.430	-
Промена на резервирања за настанати непријавени штети	8.350.200	-
	10.447.630	-
Дел на реосигурувачот во резерви за пријавени штети	(1.139.060)	
Дел на реосигурувачот во резерви за непријавени штети	(8.350.200)	-
	(9.489.260)	
<i>Вкупно</i>	<i>958.370</i>	<i>-</i>

14. ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Трошоците за спроведување на осигурувањето се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Бруто плати	13.604.137	1.110.309
Амортизација на опрема и нематеријални средства	2.758.980	-
Трошоци за провизии	15.998.203	-
Банкарски услуги	119.119	8.440
Закупнина	984.359	-
ПТТ Услуги	384.427	19.071
Трошоци за услуги од други	352.197	-
Трошоци за услуги за одржување на средства	3.239.078	-
Репрезентација	207.380	-
Трошоци за канцелариски др. потрошен материјал	407.555	69.725
Правни, адвокатски и нотарски услуги	730.959	-
Надомест за членови на одбор на директори	2.694.779	-
Останати оперативни трошоци	2.193.035	341.400
<i>Вкупно трошоци за спроведување на осигурувањето</i>	<i>43.674.208</i>	<i>1.548.945</i>

15. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

Останатите осигурително технички трошоци се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Трошоци за попусти	44.828	-
Трошоци за противпожарен придонес и придонес за безбедност	806.643	-
Трошоци за финансирање на НБО	246.796	-
Други трошоци	1.011.353	-
<i>Вкупно останати оперативни расходи</i>	<i>2.109.620</i>	<i>-</i>

16. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ

Останатите трошоци се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Казни и надоместоци	368.970	-
Други расходи	150.986	-
<i>Вкупно нето приходи/расходи од финансирање</i>	<i>519.956</i>	<i>-</i>

17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА, ОПРЕМА, ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

Нематеријалните средства, опремата и вложувањата во недвижностите се состојат од след-
ново (во 00 денари):

2024	Софтвер	Опрема	Компјутери	Вложувања во недвижности	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2024	4.603.699	302.319	790.800	-	5.696.818
Зголемување	1.701.131	401.146	5.194.117	74.442.548	81.738.942
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2024	6.304.830	703.465	5.984.917	74.442.548	87.435.760
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2024	-	-	-	-	-
Амортизација за 2024	1.373.654	119.067	1.266.259	-	2.758.980
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2024	1.373.654	119.067	1.266.259	-	2.758.980
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024	4.931.176	584.398	4.718.658	74.442.548	84.676.780
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024	4.603.699	302.319	790.800	-	5.696.818

2023 неревидирани	Софтвер	Опрема	Компјутери	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2023	-	-	-	-	-
Зголемување	4.603.699	302.319	790.800	-	5.696.818
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2023	4.603.699	302.319	790.800	-	5.696.818
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2023	-	-	-	-	-
Амортизација за 2023	-	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2023	-	-	-	-	-
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023	4.603.699	302.319	790.800	-	5.696.818
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023	-	-	-	-	-

18. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Финансиските вложувања се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
1. Удели во инвестициски фондови – набавна вредност	18.000.000	-
Промени до објективна вредност	1.646.833	-
<i>Вкупно вложувања во удели во инвестициски фондови</i>	<i>19.646.833</i>	<i>-</i>
2. Вложувања во државни обврзници	30.000.000	-
Промени до објективна вредност	831.725	-
<i>Вкупно вложувања државни обврзници</i>	<i>30.831.725</i>	<i>-</i>
3. Учество во заеднички вложувања ГФ на НБО	1.537.500	-
<i>Вкупно учество во заеднички вложувања</i>	<i>1.537.500</i>	<i>-</i>
<i>Вкупно 1+2+3</i>	<i>52.016.058</i>	<i>-</i>

19. ДЕПОЗИТИ, ЗАЕМИ И ОСТАНАТИ ПЛАСМАНИ

Депозитите, заемите и останатите пласмани се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Депозити во банки:		
Депозити по видување	-	-
Депозити орочени до една година	13.000.000	-
Депозити орочени над една година	-	-
<i>Вкупно депозити во банки</i>	<i>13.000.000</i>	<i>-</i>

Друштвото има склучено договор за орочен депозит со Про Кредит Банка АД Скопје. Почетен датум на орочување е 30.12.2024 година со датум на доспевање 30.12.2025 година и каматна стапка од 1,6%.

20. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА ДЕЛ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Состојба на 01.01.2024	-	-
Движење во тековната година	18.004.740	-
<i>Вкупно</i>	<u>18.004.740</u>	<u>-</u>

21. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА НАСТАНАТИ ПРИЈАВЕНИ И НЕПРИЈАВЕНИ ШТЕТИ ДЕЛ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Состојба на 01.01.2024	-	-
Движење во тековната година	9.489.260	-
<i>Вкупно</i>	<u>9.489.260</u>	<u>-</u>

22. ПОБАРУВАЊА

Побарувањата се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Побарувања од премии	2.386.380	-
Побарувања од реосигурување	1.677.680	-
Побарувања од ГФ по основ на исплатени штети од НН возила	1.053.332	-
Побарувања по основ на регрес	67.757	-
Други побарувања	3.491	1.537.500
<i>Вкупно побарувања</i>	<u>5.188.640</u>	<u>1.537.500</u>

Доспевање на побарувањата за 2024 година

Недоспеани	До 30 дена	Од 31-60 дена	Од 61-120 дена	Од 121-270 дена	Од 271 - 365 дена	Над 365 дена
2.386.380	-	-	-	-	-	-

23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Денарски сметки во банки	57.992.807	149.469.187
Парични средства во денарска благајна	2.000	-
Останати парични средства	19.193	-
<i>Вкупно парични средства</i>	<u>58.014.000</u>	<u>149.469.187</u>

24. ОСТАНАТИ ОДНАПРЕД ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ И ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ

Останатите однапред пресметани приходи и одложени трошоци се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Останати однапред пресметани приходи и одложени трошоци	10.847.890	30.000.000
<i>Вкупно останати однапред пресметани приходи и одложени трошоци</i>	<u>10.847.890</u>	<u>30.000.000</u>

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2024 Акции	2024 МКД	2023 Акции	2023 МКД
Обични акции	60.000	184.500.000	60.000	184.500.000
Вкупно	60.000	184.500.000	60.000	184.500.000

Акционерскиот капитал на друштвото се состои од издадени и целосно уплатени 60.000 обични акции со номинална вредност од 50,00 ЕУР или вкупен износ од 184.500.000 денари.

Акционери:	31 Декември 2024		31 Декември 2023	
	Број на акции:	% на учество	Број на акции:	% на учество
Благој Крстевски	30.000	92.250.000	30.000	92.250.000
Трајан Вртковски	30.000	92.250.000	30.000	92.250.000
Вкупно	60.000	184.500.000	60.000	184.500.000

26. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ПРЕНОСНИ ПРЕМИИ

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
01 Незгода	1.031.003	-
03 Каско	3.420.746	-
08 Пожар	192.588	-
09 Друг имот	61.649	-
10 Автоодговорност	24.199.350	-
13 Општа одговорност	34.974	-
18 Туристичка помош	3.401	-
<i>Вкупно</i>	<u>28.943.711</u>	<u>-</u>

27. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА НАСТАНАТИ ПРИЈАВЕНИ И НЕПРИЈАВЕНИ ШТЕТИ

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Резерви за настанати и пријавени штети	2.097.430	-
Резерви за настанати и непријавени штети	19.198.090	-
<i>Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи</i>	<u>21.295.520</u>	<u>-</u>

28. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

Останатите обврски се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Обврски за провизии	45.996	-
Обврски за противпожарен придонес и безбедност	469.997	-
Обврски за нето плати на вработени	794.394	571.747
Обврски за даноци и придонеси од плати	414.602	299.360
Обврски спрема добавувачи	601.806	2.760.244
Обврски спрема одбор на директори	252.100	132.100
Други обврски	273.485	53.567
<i>Вкупно други краткорочни обврски</i>	<u>2.852.380</u>	<u>3.817.018</u>

29. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Друштвото се јавува како тужена страна во постапка на барање за исплата на надомест за материјална и нематеријална штета во вкупен износ од 1.197.697 денари. Овие судски постапки преставуваат барања за надомести на штети од осигуреници на друштвото и од трети оштетени лица по основ на договори за осигурување или врз основа на законски права. Судските постапки се во тек.

Против друштвото се води уште една судска постака која не е поврзана со дејноста во однос на утврдување на права од индустриска сопственост во износ од 100.000 денари. Судската постапка е во тек.

Друштвото се јавува како тужител во постапка за наплата на долг во износ од 1.442.241 денар и постапка за поништување на решенија донесени од Државен завод за индустриска сопственост во износ од 80.000 денари.

30. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Друштвото остварува трансакции со своите акционери како и со членовите на Одборот на директори.

30.1 Трансакции со поврзани страни

Побарувањата и обврските помеѓу Друштвото и поврзаните страни со состојба на 31 Декември 2024 и 2023 година се следните:

	Побарувања		Обврски	
	2024	2023	2024	2023
Членови на одбор на директори	-	-	252.100	132.100
Акционери	-	-	24.000.000	-

31. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Во тек се преговори за продажба на мнозинскиот пакет на акции на Друштвото и промена на сопственичката структура согласно позитивните законски происи во РС Македонија.

Во однос на недостатокот на капитал до ниво на гарантниот фонд согласно Закон, друштвото ги има обезбедено дополнителните средства во текот на 2025 година и ги има вложено во форма на дополнителен капитал во износ од 5.241.853 денари, со цел да се исполнат законските барања за висината на гарантен фонд согласно член 77 од Законот за супервизија на осигурување.

По 31 Декември 2024 година - датумот на известувањето до датумот на одобрување на финасиските извештаи не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

ЕМБС: 07716567

Целосно име: Акционерско друштво за осигурување ЗОИЛ
МАКЕДОНИЈА, Битола

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	4.603.699,00			4.931.176,00
3	-- Останати нематеријални средства	4.603.699,00			4.931.176,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	1.093.119,00			79.745.604,00
5	-- Недвижности (006+007)				74.442.548,00
6	-- Земјиште				72.102.477,00
7	-- Градежни објекти				2.340.071,00
8	-- Постројки и опрема	1.093.119,00			5.303.056,00
13	-- В. ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	1.537.500,00			65.016.058,00
15	-- II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)				1.537.500,00
20	-- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва				1.537.500,00
21	-- III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	1.537.500,00			63.478.558,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)				50.478.558,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)				50.478.558,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година				50.478.558,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	1.537.500,00			13.000.000,00
36	-- Депозити				13.000.000,00
38	-- Останати дадени заеми	1.537.500,00			
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)				27.494.000,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии				18.004.740,00

46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети			9.489.260,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)			5.188.640,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)			2.386.380,00
53	-- Побарувања од осигуреници			2.386.380,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)			2.802.260,00
61	-- Останати побарувања			2.802.260,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	149.469.187,00		58.014.000,00
63	-- З. ЗАЛИХИ	64.568,00		
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	30.000.000,00		10.847.890,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	186.768.073,00		251.237.368,00
67	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА			300.000,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	182.951.055,00		160.670.035,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	184.500.000,00		184.500.000,00
73	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА			2.478.558,00
80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)			1.548.945,00
82	-- X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	1.548.945,00		24.759.578,00
85	-- Б.СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ			24.000.000,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)			50.239.231,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии			28.943.711,00
89	-- Бруто резерви за штети			21.295.520,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	3.817.018,00		16.328.102,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ			13.475.722,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	3.817.018,00		2.852.380,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување			515.993,00
108	-- Обврски кон вработените	871.107,00		1.208.996,00
110	-- Останати обврски	2.945.911,00		1.127.391,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	186.768.073,00		251.237.368,00
114	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА			300.000,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)				23.775.885,00

202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)			11.573.709,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување			53.964.875,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија			33.642.480,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија			28.943.711,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување			20.195.025,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)			501.734,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)			501.734,00
220	-- Приходи од камати			501.734,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ			234.010,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ			11.466.432,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	1.548.945,00		48.535.463,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)			2.231.679,00
238	-- Бруто исплатени штети			2.950.989,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија			1.677.680,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети			10.447.630,00
244	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување			9.489.260,00
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)			44.828,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)			44.828,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	1.548.945,00		43.674.208,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)			15.998.203,00
263	-- Провизија			15.998.203,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	1.548.945,00		27.676.005,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста			2.758.980,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	1.110.309,00		16.627.426,00
270	-- Плати и надоместоци	728.269,00		8.946.109,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	71.150,00		848.838,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	310.890,00		3.809.190,00
274	-- Останати трошоци за вработените			3.023.289,00

275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки				352.197,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	438.636,00			7.937.402,00
277	-- Трошоци за услуги	80.450,00			6.887.276,00
278	-- Материјални трошоци	358.186,00			1.050.126,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)				150.986,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)				150.986,00
288	-- Расходи за камати				148.655,00
289	-- Расходи за курсни разлики				2.331,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)				2.064.792,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување				2.064.792,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)				368.970,00
303	-- Останати финансиски и други расходи				368.970,00
307	-- Загуба за деловната година (236+305) -- (201+304)	1.548.945,00			24.759.578,00
311	-- Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)	1.548.945,00			24.759.578,00
316	-- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)	1.548.945,00			24.759.578,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	10,00			13,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	2,00			12,00
330	-- Загуба за годината	1.548.945,00			24.759.578,00
351	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)	1.548.945,00			24.759.578,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца				6.304.830,00
610	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на софтвер со лиценца				1.373.654,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)				4.931.176,00
613	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	4.603.699,00			
616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)	4.603.699,00			
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема				703.465,00

631	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на постројки и опрема				119.067,00
632	- - Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС)				584.398,00
637	- - Набавна вредност на компјутерска опрема				5.984.917,00
638	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерска опрема				1.266.259,00
640	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)				4.718.658,00
656	- - Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)				13.000.000,00
671	- - Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	149.469.187,00			58.014.000,00
682	- - Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	2.706.244,00			1.127.391,00
683	- - Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)				234.010,00
684	- - Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)				352.197,00
685	- - Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)				984.359,00
686	- - Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	8.440,00			119.119,00
688	- - Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	19.071,00			384.427,00
689	- - Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	8.832,00			5.092.101,00
690	- - Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	44.107,00			307.270,00
692	- - Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)				40.820,00
693	- - Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	69.725,00			486.579,00
694	- - Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)				117.304,00
698	- - Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)				84.808,00
700	- - Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)				10.036,00
712	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	10,00			13,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
4493	- 65,120 - Неживотно осигурување				23.775.885,00

Потпишано од:

IRENA RISTEVSKA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.





ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА
ОСИГУРУВАЊЕ

ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД БИТОЛА
ул. „Прилепска“ 1/2, влез 1, комплекс Пелагонка 1,
7000 Битола, Р.С. Македонија
тел.: (+389) 076 511 811
e-mail: info@zoil.mk | zoil.mk

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ОСИГУРУВАЊЕ ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД БИТОЛА ЗА 2024 ГОДИНА**



Содржина:

I. ОБРАЌАЊЕ НА ИЗВРШНИОТ ДИРЕКТОР	3
II. ПРОФИЛ НА ДРУШТВОТО	4
• Основни податоци за друштвото	4
• Органи на Друштвото	5
• Собрание на акционери	5
• Одбор на директори	5
• Организациона шема на друштвото и вработени	6
• Внатрешна ревизија.....	8
• Актуријат и актуарска потврда	9
III. БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ .. Error! Bookmark not defined.	
IV. ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО ЗА 2025 ГОДИНА.....	72



I. ОБРАЌАЊЕ НА ИЗВРШНИОТ ДИРЕКТОР

Почитувани,

Со особена чест и одговорност Ви го претставувам годишниот извештај за работењето на **ЗОИЛ Македонија АД Битола** за 2024 година – прва и мошне значајна година во развојот на нашата компанија.

Изминатиот период беше исполнет со предизвици, но и со важни постигнувања. Како новооснована компанија, наш приоритет беше да воспоставиме стабилни темели за долгорочен развој, да изградиме доверба кај клиентите и да ги поставиме стандардите за одговорно, професионално и транспарентно осигурително работење.

Во 2024 година успешно ја започнавме нашата оперативна дејност, со реализација на значаен број склучени договори за осигурување, преку директна продажба и воспоставена соработка со брокерски друштва. Нашето присуство на пазарот го проширивме со отворање на нова подружница во Скопје, што претставува значаен чекор во приближување на услугите до осигурениците.

Во делот на техничките и финансиските резултати, бележиме стабилно работење и одговорно управување со ризиците. Формирани се сите неопходни технички резерви согласно со законските регулативи, а ликвидноста и солвентноста на компанијата остануваат на задоволително ниво. Сепак, како и кај секое ново друштво, инвестициите во инфраструктура, кадар и ИТ системи доведоа до почетна загуба, која ја третираме како дел од развојната стратегија.

Посебно внимание посветивме на развојот и едукацијата на нашите вработени. Веруваме дека тимот е срцето на секој успех, и токму затоа вложуваме во континуирана обука, професионален развој и унапредување на корпоративната култура.

Во 2025 година целиме кон зајакнување на пазарната позиција, проширување на понудата на осигурителни производи и дигитализација на услугите, со крајна цел – уште поголема вредност за нашите клиенти и акционери.

Им се заблагодарувам на сите наши клиенти за укажаната доверба, на акционерите за поддршката, а на нашите вработени за нивната посветеност и професионализам. Заедно го градиме патот кон долгорочен успех.



II. ПРОФИЛ НА ДРУШТВОТО

- **Основни податоци за друштвото**

Акционерско друштво за осигурување ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА, Битола е основано на 10.10.2023 година кога Друштвото е упишано во Централниот Регистар како Акционерско друштво, со 100% домашен капитал.

Почетната основна главнина на друштвото изнесува 3.000.000,00 евра т.е 60.000 обични акции.

Целосен назив	Акционерско друштво за осигурување ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА, Битола
Кратко име	ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА, Битола
Седиште	Прилепска бр.1/2-1 Приземје/ком.Пелагонка 1 Битола, Битола
Датум на основање	10.10.2023
ЕМБС	7716567
ЕДБ	4002023571495
Големина на субјект	голем
Шифра на дејност	65.12 -неживотно осигурување

Друштвото има добиено решение од Агенција за супервизија на осигурување (АСО) под бр. УП1-14-1-813 од 06.10.2023 год за вршење на работи на неживотно осигурување со приоритетна дејност 65.12-неживотно осигурување.

Врз основа на решението од АСО може да врши работи на осигурување во следните класи на осигурување, во рамките на групата неживотно осигурување, согласно Законот за супервизија на осигурувањето, и тоа :

Класа 1 – осигурување од последици на несреќен случај – незгода

Класа 2 – здравствено осигурување

Класа 3 – осигурување на моторни возила (каско)

Класа 4 – осигурување на шински возило (каско)

Класа 5 – осигурување на возухоплови (каско)

Класа 6 – осигурување на пловни објекти (каско)

Класа 7 – осигурување на стока во превоз (карго)

Класа 8 – осигурување на имот од пожар и природни непогоди



Класа 9 – други осигурување на имот

Класа 10 – осигурување од одговорност од употреба на моторни возила

Класа 11 – осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови

Класа 12 – осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти

Класа 13 – општо осигурување од одговорност

Класа 14 – осигурување на кредити

Класа 15 – осигурување на гаранции

Класа 16 – осигурување од финансиски загуби

Класа 17 – осигурување на правна заштита

Класа 18 – осигурување на туристичка помош

- **Органи на Друштвото**

Друштвото ги има следните органи:

1. Собрание на акционери на акционерското друштво
2. Одбор на директори на акционерското друштво

- **Собрание на акционери**

Акционерите своите права во Друштвото ги остваруваат на Собранието на друштвото, во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за супервизија на осигурување и врз основа на Статут на друштвото.

Во 2024 година се одржа едно Годишно Собрание на акционери и едно вонредно собрание на акционери.

- **Одбор на директори**

Управувањето со Друштвото е организирано според едностепен систем на управување Одбор на директори.

Одборот на директори се состои од 3 членови, од кои двајца се неизвршни во кој состав е Претседателот на Одборот на директори и независниот член и еден извршен член на Одборот на директори- Извршен директор на друштвото кој го претставува органот на управување согласно член 23 од Законот за супервизија на осигурување.


Во текот на 2024 година Друштвото изврши промена во составот на Одборот на директори, односно на извршниот член. На местото на извршниот член Бојан Москов е избран и именуван Никола Гацоски.

Членови на Одборот на директори се:



- Никола Гацоски - Извршен член на одборот на Директори - Извршен директор
- Михаил Вртковски – Претседател на одборот на директори
- Златко Буревски - Независен неизвршен член на одбор на директори

• **Организациона шема на друштвото и вработени**



Вкупниот број на вработени во Друштвото на 31.12.2024 година изнесува 13 вработени и тоа:

- **Секторот за продажба и прием во осигурување** до 31.12.2024 година има 4 вработени, што е зголемување за 2 вработени во однос на претходната година.
- **Секторот за правни работи и човечки ресурси** до 31.12.2024 година има 1 вработен, а бројот на вработени не е променет во однос на претходната година.



- **Секторот за штети** до 31.12.2024 година брои 2 вработени, а бројот на вработени не е променет во однос на претходната година
- **Секторот за финансии** до 31.12.2024 година брои 1 вработен, а бројот на вработени не е променет во однос на претходната година
- **Секторот за ИТ** до 31.12.2024 година брои 3 вработени, што е зголемување за 2 вработени во однос на претходната година.
- **Службата за интерна (внатрешна) ревизија** до 31.12.2024 година има 1 вработен, а бројот на вработени не е променет во однос на претходната година
- **Актуријатот** до 31.12.2024 година има 1 вработен, а бројот на вработени не е променет во однос на претходната година

Бројот на вработени врз основа на степенот на образование во Друштото е следен:

- со Висока стручна спрема степен VI А се 6 вработени
- Магистри се 4 вработени
- Доктор на наука е 1 вработен
- Со средно образование се 2 вработени

• **ОБУКА НА ВРАБОТЕНИ**

Во денешната динамична и високо регулирана деловна средина, осигурителните компании се соочуваат со постојан притисок да се усогласат со законските и индустриски стандарди, да обезбедат безбедност на информациите и да ги заштитат личните податоци на своите клиенти. Се повеќе се издигнуваат предизвиците во управувањето со ризици, спречување на финансиски криминал како што е перењето пари и осигурување на доверливоста на клиентските информации. Во овој контекст, инвестицијата во обуки за вработените е клучен елемент за успехот на компанијата.

Претходната година Друштвото за прв пат започна со својата дејност при што сите вработени посетуваа обуки за стручно оспособување за работа кои се одржува од страна на добавувачот на интегрираниот информациен систем за неживотно осигурување (OSIS).

Друштвото организираше обука за зголемување на свеста кај вработените за информациска безбедност, со цел да се подигне свеста кај вработените за современите ризици и закани поврзани со информациски системи, како и зајакнување на капацитетите за безбедно користење на ИТ алатки, мрежи, електронска пошта и други системи од критично значење за компанијата. Вработените од ИТ секторот посетуваа и дополнителни обуки со цел подобрување на нивните технички вештини и усогласување со најновите ИТ трендови и технологии.



Се организира и обука во делот на заштита на личните податоци, при што обуката вклучи теми како што се начела за заштита на личните податоци, безбедност на обработка на личните податоци и складирање на лични податоци, пристап до податоци, видео надзор, права на субјекти на податоци, како и безбедност при споделување на податоци со трети страни.

Со цел да се подигне свеста за ризиците од перење пари и финансирање на тероризам и како да се идентификуваат и спречат овие активности, Друштвото организира обука и во овој дел, а континуирано за сите нововработени согласно законските прописи се организира обука и од областа на безбедноста и здравјето при работа.

- **Внатрешна ревизија**

Внатрешната ревизија на Друштвото се организира како самостојна и независна организациона единица во рамките на Друштвото која е непосредно подредена на неизвршните членови на Одборот на директори на Друштвото, при што истата е функционално и организациски одвоена од другите организациски единици на Друштвото.

Внатрешните ревизори вршат целосна ревизија на работењето на Друштвото со цел да се утврди дали Друштвото:

1. ги врши работите на осигурување во согласност со Законот за супервизија на осигурување, како и во согласност со внатрешните прописи на Друштвото со кои се уредува работењето на Друштвото;
2. води трговски книги и изготвува годишни извештаи, составува сметководствени документи, ги вреднува ставките во деловите биланси и годишните сметки и ја известува јавноста за податоците од годишниот извештај согласно со Законот за супервизија на осигурување, како и согласно со внатрешните прописи на Друштвото со кои се регулира работењето на Друштвото.

Внатрешните ревизори ќе ги согласат методите на работењето со работата на надворешните ревизори на Друштвото кои ги ревидираат годишните финансиски извештаи, или пак вршат посебна ревизија на барање на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Овластениот ревизор е независен и самостоен во вршењето на работите на ревизија согласно Законот за ревизија.

Во службата за внатрешна ревизија освен работи на ревизија не смеат да се вршат други работи



Годишниот извештај за работењето на Секторот за внатрешна ревизија, согласно Законот за супервизија на осигурување и интерните акти на Секторот содржи:

- опис на извршени планирани ревизии на работењето на Друштвото;
- оцена на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна контрола;
- оцена на спроведувањето на мерките предложени од страна на внатрешната ревизија;
- оцена на реализацијата на поставените цели со Годишниот план за работа на Секторот за внатрешна ревизија,
- оцена на планираното време за контрола и евентуалното отстапување и
- информации за извршени други активности.

Службата за внатрешната ревизија во 2024 година ги спроведе планираните ревизии согласно Програмата и Планот за работа за 2024 година со изготвување на извештаи по поединечни ревизии, полугодишен и годишен извештај, во кои се наведени и образложени констатирани состојби и наоди во поединечните области од работењето на Друштвото од секоја извршена поединечна ревизија. По основ на констатираните наоди, внатрешната ревизија даде одредени препораки за подобрување на работењето и надминување на одредени слабости во работењето. Дел од препораките се веќе имплементирани, а дел се во фаза на подготовка за реализација во 2023 година.

- **Надворешна ревизија**

За Овластен ревизор за деловната 2024 година избрано беше Друштвото за ревизија РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола за деловната 2024 година.

Овластениот ревизор е избран со одлука 02-8/80 на Собранието на акционери донесена на ден 05.06.2024 година, по што по постапка за согласност пред регулаторот, добиена е согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување со Решение бр.УП1-14-2-181 од 04.07.2024 година.

- **Актуријат и актуарска потврда**

АКТУАРСКА ПОТВРДА

Конечното мислење за состојбата на Друштвото за осигурување прикажана во финансиските извештаи, по завршувањето на 2024 година е:



а) позитивно

б) мислење со резерва

в) негативно

- Друштвото во својата работа ги применува усвоените Услови и Тарифи на премии;
- Тарифите на премии и техничките резерви на друштвото се пресметани во согласност со Законот за супервизија на осигурување, Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви и со со примена на признати актуарски методи;
- Друштвото забележува подобрување на динамиката на решавање на штети;
- На крајот на 2024 година, друштвото располага со доволно средства за покривање на техничките резерви;
- Капиталот на друштвото на 31.12.2024 го надминува потребното ниво на маргина на солвентност, но истиот е под потребното ниво на гарантниот фонд;
- Актуарот изготви Извештај со мислење што го адресираше до органот на управување на друштвото – Одборот на директори на Зоил Македонија АД Битола и до Собранието на акционери на Зоил Македонија АД Битола. Во заклучокот од Извештајот стои препорака: Органот на управување на друштвото да преземе чекори и активности за надминување на ваквата состојба.

➤ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОДАЖНАТА МРЕЖА

Друштвото заклучно 31.12.2024 година, работеше преку Генералната дирекција во Битола и 1 подружница-експозитура во Скопје.

Во текот на 2024 година Друштвото отвори 1 подружница во Карпош Скопје, 7716567/1, лоцирана на ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.149/1 Скопје- Карпош.

Покрај директната продажба на друштвото преку вработените во Секторот за прием и продажба во осигурување, Друштвото продажбата ја оставрува и преку деловната соработка што ја има воспоставено со 17 брокерски друштва и други канали на продажба.

➤ ЛИСТА НА ВИДОВИ ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ СКЛУЧЕНИ ВО 2024

➤ АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО



• **Премија за осигурување и штети**

- Полисирана премија
- Број на склучени договори за осигурување
- Структура на портфолието
- Пријавени штети
- Ликвидирани-исплатени штети
- Број на штети за кои е поднесен приговор и заведен судски спор во 2024 години

		Премија			Штети			
		Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Бруто резерви за преносни премии	Број на ликвидирани штети	Бруто исплатени (ликвидирани) штети	Број на резервирани штети	Бруто резерви за настанати и пријавени штети
		100	101	102	200	201	202	203
КЛАСА 01 - Осигурување од последици на несрекен случај - НЕЗГОДА	01	4,914	1,694.73	1,031.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на лица од последици на незгода при и надвор од редовна дејност	0101	12	719.60	472.32	0	0.00	0	0.00
Осигурување на лица од последици на незгода во моторните возила и при извршување на посебна дејност	0102	4847	706.89	417.57	0	0.00	0	0.00
Осигурување на ученици и студенти од последици на незгода и посебни осигурувања на младина од последици на незгода	0103	2	48.10	45.11	0	0.00	0	0.00
Осигурување на гости, посетители на приредби, излетници и туристи од последици на незгода	0104	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00



Осигурување на потрошувачи, претплатници, корисници на останати јавни услуги и сл. од последици на незгода	0105	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Останати посебни осигурувања од последици на незгода	0106	1	31.94	0.00	0	0.00	0	0.00
Задолжително осигурување на патници во јавниот сообраќај од последици на незгода	0107	52	188.20	96.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на раководители (менаџери) од последици на незгода	0108	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Останати осигурувања од последици на незгода	0199	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
КЛАСА 02 - Здравствено осигурување	02	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Дополнително здравствено осигурување согласно Законот за доброволно здравствено осигурување	0201	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Приватно здравствено осигурување согласно Законот за доброволно здравствено осигурување	0202	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Останати доброволни здравствени осигурувања	0299	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
КЛАСА 03 - Осигурување на моторни возила (каска)	03	209	6,264.36	3,420.75	2	145.63	2	150.00
Каска осигурување на моторни возила на сопствен погон	0301	195	6091.83	3311.76	2	145.63	2	150.00
Останати осигурувања на моторни возила	0399	14	172.53	108.99	0	0.00	0	0.00
КЛАСА 04 - Осигурување на шински возила (каска)	04	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00



Каско осигурување на шински возила	0401	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Останати осигурувања на шински возила	0499	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
КЛАСА 05 - Осигурување на воздухоплови (каска)	05	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Каско осигурување на воздухоплови	0501	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Останати осигурувања на воздухоплови	0599	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
КЛАСА 06 - Осигурување на пловни објекти (каска)	06	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Каско осигурување на пловни објекти	0601	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Останати осигурувања на пловни објекти	0699	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
КЛАСА 07 - Осигурување на стока во превоз (карга)	07	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на стока во меѓународен превоз	0701	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на стока во домашен превоз	0702	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Останати осигурувања на стока во превоз	0799	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
КЛАСА 08 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	08	91	399.46	192.59	1	9.22	0	0.00
Осигурување на имот на физички лица	0801	62	207.57	101.25	1	9.22	0	0.00
Осигурување на посеви и плодови	080101	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на животни	080102	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на објекти во градба и монтажа	080103	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 080105)	080104	19	47.22	30.23	0	0.00	0	0.00



Домаќинско осигурување	080105	40	155.64	69.14	1	9.22	0	0.00
Останати осигурувања на имот на физички лица	080199	3	4.71	1.88	0	0.00	0	0.00
Осигурување на имот на правни лица	0802	29	191.89	91.34	0	0.00	0	0.00
Осигурување на посеви и плодови	080201	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на животни	080202	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на објекти во градба и монтажа	080203	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 080205 и 080206)	080204	28	191.29	91.10	0	0.00	0	0.00
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	080205	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	080206	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Останати осигурувања на имот на правни лица	080299	1	0.60	0.24	0	0.00	0	0.00
КЛАСА 09 - Други осигурувања на имот	09	59	134.37	61.65	0	0.00	2	49.00
Осигурување на имот на физички лица	0901	42	43.10	19.93	0	0.00	0	0.00
Осигурување на посеви и плодови	090101	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на животни	090102	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на објекти во градба и монтажа	090103	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 090105)	090104	1	7.02	3.02	0	0.00	0	0.00
Домаќинско осигурување	090105	41	36.08	16.91	0	0.00	0	0.00
Останати осигурувања на имот на физички лица	090199	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на имот на правни лица	0902	17	91.27	41.72	0	0.00	2	49.00
Осигурување на посеви и плодови	090201	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на животни	090202	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00



Осигурување на објекти во градба и монтажа	090203	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 090205 и 090206)	090204	17	91.27	41.72	0	0.00	2	49.00
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	090205	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	090206	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Останати осигурувања на имот на правни лица	090299	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
КЛАСА 08+09 - Осигурување на имот	89	108	533.83	254.24	1	9.22	2	49.00
Осигурување на имот на физички лица	8901	63	250.67	121.18	1	9.22	0	0.00
Осигурување на посеви и плодови	890101	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на животни	890102	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на објекти во градба и монтажа	890103	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 890105)	890104	19	54.24	33.25	0	0.00	0	0.00
Домакинско осигурување	890105	41	191.72	86.05	1	9.22	0	0.00
Останати осигурувања на имот на физички лица	890199	3	4.71	1.88	0	0.00	0	0.00
Осигурување на имот на правни лица	8902	45	283.16	133.06	0	0.00	2	49.00
Осигурување на посеви и плодови	890201	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на животни	890202	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на објекти во градба и монтажа	890203	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 890205 и 890206)	890204	44	282.56	132.82	0	0.00	2	49.00
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	890205	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00



Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	890206	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Останати осигурувања на имот на правни лица	890299	1	0.60	0.24	0	0.00	0	0.00
КЛАСА 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	10	8,035	45,401.17	24,199.36	38	2,796.13	34	1,898.43
Задолжително осигурување на сопственици односно корисници на моторни возила од одговорност за штети на трети лица (ЗАО)	1001	5,782	34,395.54	19,173.76	38	2,796.13	34	1,898.43
Патнички автомобили	100101	4386	26791.84	15015.88	36	2478.01	28	1685.97
Товарни возила	100102	533	5782.04	3265.00	1	281.34	6	212.46
Автобуси	100103	42	846.11	425.09	0	0.00	0	0.00
Влечни возила	100104	140	112.38	58.65	0	0.00	0	0.00
Специјални возила	100105	2	6.29	2.67	0	0.00	0	0.00
Моторцикли и скутери	100106	334	694.04	343.43	1	36.78	0	0.00
Приклучни возила	100107	154	46.66	24.63	0	0.00	0	0.00
Работни моторни возила	100108	20	63.38	37.92	0	0.00	0	0.00
Возила за време на пробни возења и престој во складишта	100109	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Возила за време на доопремување на сопствени оски (пер акс)	100110	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Моторни возила со пробни табели	100111	171	52.80	0.49	0	0.00	0	0.00
Возила за време на поправка во автомеханичарски и авторемонтни работилници и во работилници за перење и подмачкување	100112	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00



Возила со посебни регистарски ознаки кои се во промет на територија на РМ	100113	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Зелен картон (ЗК)	1002	1,615	8,830.53	4,851.84	0	0.00	0	0.00
Патнички автомобили	100201	1458	7245.30	3937.38	0	0.00	0	0.00
Товарни возила	100202	59	1016.10	590.72	0	0.00	0	0.00
Автобуси	100203	13	223.89	124.22	0	0.00	0	0.00
Влечни возила	100204	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Специјални возила	100205	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Моторцикли и скутери	100206	34	62.90	29.47	0	0.00	0	0.00
Приклучни возила	100207	51	282.34	170.05	0	0.00	0	0.00
Работни моторни возила	100208	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Гранично осигурување (ГР)	1003	629	1,939.12	56.44	0	0.00	0	0.00
Патнички автомобили	100301	553	1731.23	56.44	0	0.00	0	0.00
Товарни возила	100302	2	21.53	0.00	0	0.00	0	0.00
Автобуси	100303	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Влечни возила	100304	1	0.62	0.00	0	0.00	0	0.00
Специјални возила	100305	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Моторцикли и скутери	100306	56	175.28	0.00	0	0.00	0	0.00
Приклучни возила	100307	17	10.46	0.00	0	0.00	0	0.00
Работни моторни возила	100308	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Доброволно осигурување на сопственици, односно корисници на моторни возила од одговорност за штети на трети лица	1004	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување од одговорност на возачот за примена роба за превоз во патен сообраќај	1005	9	235.98	117.32	0	0.00	0	0.00
Останати осигурувања од одговорност од употреба на моторни возила	1099	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00



КЛАСА 11 - Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	11	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Задолжително осигурување на сопственици, односно корисници на воздухоплови од одговорност за штети на трети лица	1101	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување од одговорност на сопственикот, односно корисникот на воздухоплови за стока примена за превоз	1102	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Останати осигурувања од одговорност од употреба на воздухоплови	1199	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
КЛАСА 12 - Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	12	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Задолжително осигурување на сопственици односно корисници на пловни објекти од одговорност за штети на трети лица	1201	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување од одговорност на сопственикот, односно корисникот на пловни објекти за стока примена за превоз	1202	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Останати осигурувања од одговорност од употреба на пловни објекти	1299	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
КЛАСА 13 - Општо осигурување од одговорност	13	45	57.80	34.97	0	0.00	0	0.00



Осигурување од одговорност на изведувачи на градежни и монтажни работи	1301	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување од одговорност на домаќинства	1302	43	16.90	8.10	0	0.00	0	0.00
Осигурување од одговорност во филмска индустрија	1303	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување од одговорност во железничкиот сообраќај	1304	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување од одговорност на произведувачи, продавачи и добавувачи	1305	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Останати осигурувања од општа одговорност	1306	1	36.38	23.12	0	0.00	0	0.00
Осигурување од одговорност на проектанти	1307	1	4.52	3.75	0	0.00	0	0.00
Осигурување од одговорност на адвокати	1308	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување од одговорност на нотари	1309	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување од одговорност на друштва за ревизија	1310	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување од одговорност на осигурително брокерски друштва и друштва за застапување во осигурувањето	1311	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување од одговорност на стечајни управители	1312	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување од одговорност на шпедитери во домашен превоз	1313	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00



Осигурување од одговорност на шпедитери во меѓународен превоз	1314	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување од одговорност на издавачи на сертификати	1315	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување од одговорност за извршување на дејноста управување со недвижности	1316	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување од одговорност за извршување на лекарска, стоматолошка и фармацевтска дејност	1317	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување од одговорност за вршење туристичка дејност	1318	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Останати осигурувања од професионална одговорност	1388	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Останато општо осигурување од одговорност	1399	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
КЛАСА 14 - Осигурување на кредити	14	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на кредити и заеми дадени на физички лица	1401	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на кредити и заеми дадени на правни лица	1402	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурувања на побарувања од работи на финансиски лизинг	1403	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Останати осигурувања на кредити	1499	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
КЛАСА 15 - Осигурување на гаранции	15	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на гаранции за ТИР карнети	1501	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00



Останати осигурувања на гаранции	1599	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
КЛАСА 16 - Осигурување од финансиски загуби	16	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на загубен приход поради ризик од пожар и други опасности	1601	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на загубен приход поради неспособност за вршење на работна дејност	1602	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на штети поради откуп на фалсификувани странски средства за плаќање	1603	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување од откажување на настани и приредби	1604	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Останати осигурувања на финансиски загуби	1699	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
КЛАСА 17 - Осигурување на правна заштита	17	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување на трошоци за правна помош и судски спорови	1701	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Останати осигурувања на правна заштита	1799	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
КЛАСА 18 - Осигурување на туристичка помош	18	25	13.03	3.40	0	0.00	0	0.00
Патничко осигурување	1801	25	13.03	3.40	0	0.00	0	0.00
Патничко осигурување за странци при патување или привремен престој во Р.Македонија	1802	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Осигурување од откажување на туристички патувања	1803	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
Останати осигурувања на туристичка помош	1899	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
ВКУПНО	0000	8412	53,964.92	28,943.72	41	2,950.98	38	2,097.43



- Полисирана премија по продажни канали

	Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Трошоци за провизија
	101	102	103
Директна продажба	1004	4,204.89	
незгода	1	26.02	
каска моторни возила	12	429.72	
карго	0	0.00	
имот	33	185.01	
АО	932	3540.07	
општа одговорност	1	11.04	
туристичка помош	25	13.03	
останати класи	0	0.00	
Осиг. брокерски друштва	7,252	48,225.55	15,861.69
Друштва за застапување во осиг.	0	0.00	0.00
Туристички агенции	0	0.00	0.00
Автосалони	0	0.00	0.00
Банки	0	0.00	0.00
Банки (незгода)	0	0.00	0.00
Банки (каска мот. возила)	0	0.00	0.00
Банки (имот)	0	0.00	0.00
Банки (АО)	0	0.00	0.00
Банки (општа одговорност)	0	0.00	0.00
Банки (останати класи)	0	0.00	0.00
Застапници во осигурување	156	1,534.45	136.51
незгода	9	243.36	0.00
каска моторни возила	10	279.90	0.00
карго	0	0.00	0.00
имот	0	0.00	0.00
АО	137	1011.19	136.51
општа одговорност	0	0.00	0.00
туристичка помош	0	0.00	0.00
останати класи	0	0.00	0.00
Останати дистрибутивни канали	0	0.00	0.00
незгода	0	0.00	0.00
каска моторни возила	0	0.00	0.00
карго	0	0.00	0.00
имот	0	0.00	0.00
туристичка помош	0	0.00	0.00



останати класи	0	0.00	0.00
Вкупно	8,412	53,964.89	15,998.20

СП-7 (н.о.): Осиг. брокерски друштва - Детали

Ставка бр	Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Трошоци за провизија
0	101	102	103
1	5816	39189.42	13566.90
2	677	3283.45	1126.45
3	39	179.95	60.40
4	35	187.14	58.68
5	60	405.65	109.91
6	288	3123.59	568.11
7	18	55.27	10.29
8	25	108.85	11.00
9	45	195.12	62.59
10	3	12.92	0.46
11	105	596.43	70.43
12	2	8.83	3.09
13	113	659.28	152.91
14	25	214.11	60.47
15	1	5.54	0.00

СП-7 (н.о.): Друштва за застапување во осиг. - Детали

Ставка бр	Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Трошоци за провизија
0	101	102	103

СП-7 (н.о.): Туристички агенции - Детали

Ставка бр	Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Трошоци за провизија
0	101	102	103

СП-7 (н.о.): Автосалони - Детали

Ставка бр	Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Трошоци за провизија
0	101	102	103

СП-7 (н.о.): Банки (незгода) - Детали

Ставка бр	Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Трошоци за провизија
-----------	---------------------------	--------------------------	----------------------



0	101	102	103

СП-7 (н.о.): Банки (каско мот. возила) - Детали

Ставка бр	Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Трошоци за провизија
0	101	102	103

СП-7 (н.о.): Банки (имот) - Детали

Ставка бр	Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Трошоци за провизија
0	101	102	103

СП-7 (н.о.): Банки (АО) - Детали

Ставка бр	Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Трошоци за провизија
0	101	102	103

СП-7 (н.о.): Банки (Општа одговорност) - Детали

Ставка бр	Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Трошоци за провизија
0	101	102	103

СП-7 (н.о.): Банки (останати класи) - Детали

Ставка бр	Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Трошоци за провизија
0	101	102	103

- **Технички резерви**

- Резерви на неистечени ризици
- Резерви за бонуси и попусти
- Резерви за штети

- **Реосигурување**

➤ **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА

Биланс на успех

Опис на позиција	Износ	
	2024 год	2023 год
1	4	5
ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	23,775,885	0
ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)	11,573,709	0
Бруто полисирана премија за осигурување	53964875	0
Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	33642480	0
Промена во бруто резервата за преносна премија	28943711	0
Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	20195025	0
ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	501,734	0
Приходи од камати	501734	0
ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	9898037	0
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	1802405	0



РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	48,535,463	1,548,945
НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	2,231,679	0
Бруто исплатени штети	2950989	0
Бруто исплатени штети - дел за реосигурување	1677680	0
Промени во бруто резервите за штети	10447630	0
Промени во бруто резервите за штети - дел за реосигурување	9489260	0
ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	44,828	0
Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	44828	0
НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	43,674,208	1,548,945
Трошоци за стекнување	15,998,203	0
Провизија	15998203	0
Административни трошоци	27,676,005	1,548,945
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	2758980	0



Трошоци за вработените	13,610,809	1,110,309
Плати и надоместоци	8946109	728269
Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	848838	71150
Придонеси од задолжително социјално осигурување	3809190	310890
Останати трошоци за вработени	6672	0
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	352197	0
Останати административни трошоци	10,954,019	438,636
Трошоци за услуги	6887276	80450
Материјални трошоци	1050126	358186
Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	3016617	0
ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА	150,986	0
Негативни курсни разлики	2331	0
Останати трошоци од вложувања	148655	0



ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	2,064,792	0
Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	2064792	0
ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	368970	0
ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ	24,759,578	1,548,945
ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ	24,759,578	1,548,945



Биланс на состојба

Опис на позицијата	Износ	
	2024 god	2023 год
АКТИВА		
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	4,931,176	0
Останати нематеријални средства	4931176	0
ВЛОЖУВАЊА	139,458,606	31,537,500
ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	74,442,548	0
Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста	74,442,548	0
Земјиште	72102477	0
Останати материјални средства	2340071	0
ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ	1,537,500	0



Вложувања во заеднички контролирани ентитети	1537500	0
ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	63,478,558	31,537,500
Финансиски вложувања расположливи за продажба	50,478,558	0
Акции и удели во инвестициски фондови	50478558	0
Депозити, заеми и останати пласмани	13,000,000	31,537,500
Дадени депозити	13000000	0
останати заеми	0	30000000
Останати пласмани	0	1537500
ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ	27,494,000	0
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	18004740	0
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	9489260	0



ПОБАРУВАЊА	5,188,640	0
ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	2,386,380	0
Побарувања од осигуреници	2386380	0
ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	1,677,680	0
Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	1677680	0
ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	1,124,580	0
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	1124580	0
ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	63,317,056	155,230,573
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЛИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)	5,303,056	5,696,818
Опрема	5303056	5696818
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	58,014,000	149,469,187



Парични средства во банка	58012000	149469187
Парични средства во благајна	2000	0
ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	0	64568
АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	10,847,890	0
Останати пресметани приходи и одложени трошоци	10847890	0
ВКУПНА АКТИВА	251,237,368	186,768,073
ПАСИВА		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	160,670,035	182,951,055
ЗАПИШАН КАПИТАЛ	184,500,000	184,500,000
Запишан капитал од обични акции	184500000	184500000
РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	2,478,558	0
Финансиски вложувања	2478558	0
ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	1548945	0
ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	24759578	1548945
СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	24000000	0
БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	50,239,231	0



Бруто резерви за преносни премии	28943711	0
Бруто резерви за штети	21295520	0
Ж. ОБВРСКИ	16,328,102	3,817,018
ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	13,475,722	0
Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	13475722	0
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	2,852,380	3,817,018
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	515993	0
Останати обврски	2336387	3817018
ВКУПНА ПАСИВА	251,237,368	186,768,073

Извештај за паричните текови

ПОЗИЦИЈА	Износ	
	2024 год	2023 год
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		
ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	54,015,732	0



Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	53394395	0
Примени камати од работи на осигурување	501734	0
Останати приливи од деловни активности	119603	0
ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	42,405,534	558,714
Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	2385330	0
Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	16797090	0
Надоместоци и други лични расходи	13544848	0
Останати одливи од редовни активности	9678266	558714
НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	11,610,198	0
НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	0	558,714
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	142,738,942	2,934,599
Одливи по основ на нематеријални средства	1701131	2934599
Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	80037811	0
Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	48000000	0
Одливи по основ на останати финансиски пласмани	13000000	0
НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	142,738,942	2,934,599



ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	39,673,557	0
Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	39673557	0
ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	0	31,537,500
Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	0	31537500
НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	39,673,557	0
НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	0	31,537,500
ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	93,689,289	0
ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	185,144,476	35,030,813
НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	0	0
НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	91,455,187	35,030,813
ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	149469187	184500000
ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	58,014,000	149,469,187

Позиција	Акционерски капитал	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	184500000	0	184,500,000



Добивка или загуба за претходната деловна година	0	-1,548,945	-1,548,945
Добивка или загуба за претходната деловна година	0	-1548945	-1,548,945
Состојба на 31 декември претходната деловна година	184500000	-1548945	182,951,055
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	184500000	-1548945	182,951,055
Добивка или загуба за тековната деловна година	0	-24,759,578	-24,759,578
Добивка или загуба за тековната деловна година	0	-24759578	-24,759,578
Состојба на 31 декември тековната деловна година	184500000	-24759578	160,670,035

БЕЛЕШКИ И АНАЛИЗА НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД БИТОЛА (2024)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Зоил Македонија АД Битола е нова осигурителна компанија специјализирана за **неживотно осигурување**, со приоритетна дејност 65.12. Има добиено решение од Агенција за Супервизија на Осигурување АСО по бр. УП-14-1-813 од 06.10.2023 год.. Оваа година претставува прва година на работење односно 9 месеци почнувајќи од 01.04.2024 со полисирање, што значи дека финансиските резултати треба да се анализираат со внимание, земајќи ги предвид почетните капитални вложувања, административните трошоци и оперативните трошоци.

Компанијата има отворено една експозитура во Скопје, што претставува проширување на своето присуство на пазарот.

На 10.10.2023 год Друштвото е упишано во Централниот Регистар како Акционерско друштво со ЕМБС 7716567 и ЕДБ 4002023571495.

Акционерското друштво за осигурување Зоил Македонија, Битола врз основа на решението од АСО може да врши работи на осигурување во следните класи на осигурување, во рамките



на групата неживотно осигурување, согласно Законот за супервизија на осигурувањето, и тоа:

- Класа 1 - осигурување од последици на несреќен случај – незгода
- Класа 2 - здравствено осигурување
- Класа 3 - осигурување на моторни возила (каско)
- Класа 4 - осигурување на шински возило (каско)
- Класа 5 - осигурување на возухоплови (каско)
- Класа 6 - осигурување на пловни објекти (каско)
- Класа 7 - осигурување на стока во превоз (карго)
- Класа 8 - осигурување на имот од пожар и природни непогоди
- Класа 9 - други осигурување на имот
- Класа 10 - осигурување од одговорност од употреба на моторни возила
- Класа 11 - осигурување од одговорност од употреба на возухоплови
- Класа 12 - осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти
- Класа 13 - општо осигурување од одговорност
- Класа 14 - осигурување на кредити
- Класа 15 - осигурување на гаранции
- Класа 16 - осигурување од финансиски загуби
- Класа 17 - осигурување на правна заштита
- Класа 18 - осигурување на туристичка помош

Основни финансиски показатели:

- **Вкупна актива:** 251.237.368 денари
- **Вкупна пасива:** 251.237.368 денари
- **Загуба за тековната година:** 24.759.578 денари
- **Бруто полисираната премија:** 53.964.875 денари
- **Нето приходи од премија:** 11.573.709 денари
- **Вкупни расходи:** 48.535.463 денари
- **Вкупни приходи:** 23.775.885 денари
- **Бруто исплатени штети:** 2.950.989 денари
- **Нето трошоци за штети:** 2.231.679 денари
- **Број на вработени:** 13



2. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА АКТИВА

Во структурата на активата, главните категории се:

Категорија	Износ (денари)	% од вкупната актива
Нематеријални средства	4.931.176	2%
Материјални средства (недвижности, опрема, транспортни средства)	79.745.604	32%
Финансиски вложувања	65.016.058	26%
Побарувања од осигуреници и други побарувања	5.188.640	2%
Парични средства и парични еквиваленти	58.014.000	23%
Соосигурување и реосигурување	27.494.000	11%

Детални забелешки:

1. **Материјалните средства** претставуваат значителен дел од активата, што покажува дека компанијата има инвестирано во недвижности и опрема потребни за нејзиното работење.
2. **Финансиските вложувања** се важен дел од активата, што покажува дека компанијата има алоцирано значителни средства во хартии од вредност и депозити.
3. **Паричните средства и паричните еквиваленти** укажуваат на добра ликвидност и можност за покривање на тековните обврски.

ПАСИВА

Категорија	Износ (денари)	% од вкупната пасива
Основна главнина	184.500.000	73%
Технички резерви	50.239.231	20%
Обврски (вклучувајќи реосигурување)	16.328.102	6%
Загуба за периодот	24.759.578	-
Субординирани обврски	24.000.000	



Детални забелешки:

1. **Основната главнина (184.5 милиони денари)** ја сочинува најголемата компонента на пасивата, што е очекувано за нова компанија во осигурителниот сектор.
2. **Техничките резерви** се формирани согласно со регулативите за покривање на идните обврски кон осигурениците.
3. **Обврските кон реосигурителите (13.5 милиони денари)** претставуваат значаен дел од вкупните обврски, што укажува на тоа дека компанијата во голема мера се потпира на реосигурителни договори.
4. **Исплатени штети** – Бруто исплатените штети изнесуваат 2.950.989 денари, при што нето трошоците за штети изнесуваат 2.231.679 денари
5. **Субординираните обврски** немаат дефинирано рок за враќање што значи е долгорочна обврска (влегува во капиталот со целиот износ)

4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ

Главни финансиски индикатори:

- **Нето приходи од премија:** 11.573.709 денари
- **Вкупни приходи од работење:** 23.775.885 денари
- **Вкупни расходи:** 48.535.463 денари
- **Оперативна загуба:** 24.759.578 денари

Причини за загубата:

1. **Високи трошоци за стекнување на осигуреници** – Оваа категорија вклучува трошоци за маркетинг и провизии, кои изнесуваат 15.998.203 денари.
2. **Високи административни трошоци** – Вкупните административни трошоци изнесуваат 27.676.005 денари, од кои најголем дел се однесуваат на трошоците за вработените (16.627.426 денари).



3. **Големи издатоци за реосигурување** – Бруто полисираната премија е значително намалена поради износот пренесен во реосигурување (33.642.480 денари).
4. **Резерви за преносна премија** – (28.943.711 денари)

5. КЛУЧНИ ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

Позитивни аспекти:

- ✓ Компанијата има **силна капитална основа** (184.5 милиони денари).
- ✓ **Високата ликвидност** (58 милиони денари) овозможува финансиска стабилност.
- ✓ **Формирање на технички резерви** согласно со регулативите.
- ✓ **Исплатените штети** се релативно ниски во однос на бруто полисираната премија, што укажува на добра контрола на ризикот.

6. ОПШТ ЗАКЛУЧОК

Компанијата има стабилна финансиска основа, но се соочува со високи почетни трошоци и зависност од реосигурителни договори. Со зголемување на приходите и оптимизација на трошоците, може да се очекува стабилизација и раст во наредните години.

7. Основни сметководствени политики

7.1 Приходи

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанувањето на ризикот за времетраење на период на обеШтетување, врз основа на моделот на преземени ризици.



7.2 Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата темпорис метод и доколку е потребно, корегирани за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

7.3 ШТЕТИ

Настанатите Штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени Штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за Штети од претходната година.

Неподмирени Штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите конечни трошоци за подмирување на сите настанати, но неподмирени Штети на денот на билансот на состојба без оглед дали Штетите се пријавени или не. Неподмирени Штети се проценуваат преку прегледување на поделни Штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени Штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на Штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за неподмирени Штети не се дисконтираат. Корекциите на резервите за Штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и доколку се материјални, посебно се обелоденети. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат



редовно. Резервациите за Штети се формираат по начелата на актуарската струка со употреба на соодветни статистички модели и методи.

7.4. Договори за осигурување

(a) Средства за реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа Што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик. Делот од преотстапната премија за реосигурување Што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Нето износот платен на реосигурител на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од



договорот за реосигурување. Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и признаеното средство од реосигурување се вклучува во билансот на успех во периодот кога премијата од реосигурување достасува.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на билансот на состојба се проценува оштетувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

(6) Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување, односно во моментот на сметководствено евидентирање на премијата. На крајот на секоја деловна година се врши разграничување на трошоците за стекнување за наредниот период и се искажуваат како одложени трошоци за стекнување во билансот на состојба. Трошоци за стекнување кои се предмет на разграничување се: провизии по полисирана премија на застапници во осигурување, осигурителни брокери и туристички агенции (трошоци евидентирани на konto 430); трошоците за финансиски попусти (евидентирани на konto 420); бруто плати на вработени во внатрешна продажна мрежа и сектор осигурување (дел од трошоци евидентирани на konto 470). Разграничувањето се врши врз основа на пресметка на трошоците за провизија по полиса, освен за бруто плати на вработени во внатрешна продажна мрежа и сектор осигурување кои се разграничуваат врз основа на учеството на



преносната премија во бруто полисираната премија по класи и подкласи.

(в) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

7.5 Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

7.6 Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики.

8. Основни сметководствени политики

8.1 Курсни разлики



Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики Што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2024 и 2023, се следните:

2024

1 ЕУР = 61.4950 МКД

8.2 Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки и денарски депозити .

8.3 Побарувања од осигурување

Побарувањата по основ на премии за осигурување се состојат од фактурирани, а ненаплатени премии за осигурување согласно тарифата на Друштвото.



8.3.1 Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања од осигурување

Исправката на вредноста на побарувањата по основ на премии и камати на премии се врши според проценката на наплатливост на овие побарувања од страна на менаџментот на Друштвото и периодот во доцнење на исполнување на обврската од страна на должникот, согласно Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба. Исправката на побарувањата се проценува од страна на менаџментот кога постои очигледен доказ. Друштвото нема побарувања над 30 дена и не е направена исправка, освен плаќање на рати.

Генералната исправка на вредноста на побарувањата, се врши според рочната структура на побарувањата, дедена во табелата подолу.

Старост на побарувања (доспеани)	% на исправка од номиналниот износ
Доспеани до 30 дена	0%

8.4 Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, НПО се водат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста.



Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2024 година се следните:

	2024
Компјутерска опрема	25 %
Канцелариски мебел	20 %



8.5 Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина.

Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност. Што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување. Последователно, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Стапката на амортизација во 2024 година изнесува 20 - 25% годишно.

8.6 Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност. Што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.



8.7 Вложувања во финансиски инструменти

Друштвото ги класифицира вложувањата во финансиски инструменти како вложувања кои се чуваат до доспевање, бидејќи истите се со фиксни или определиви плаќања и фиксно доспевање и Друштвото има дефинитивна намера да ги чува до доспевање или како вложувања расположливи за продажба.

Вложувањата во финансиски инструменти се почетно признаени по набавна вредност вклучувајќи ги и трансакциските трошоци. Трансакциските трошоци вклучуваат брокерска провизија, берзанска такса и такса на ЦДХВ. Набавката на финансиските средства се евидентира на денот на тргувањето.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се вреднуваат по нивната амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка. Добивка или загуба се признава во билансот на успех кога финансиското средства се депризнава или е оштетено, како и преку процесот на амортизација.

Вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација). Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината односно останатата сеопфатна добивка, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.



8.8 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

8.9 Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

(3) Резерви

Согласно законските одредби Друштвото е должно да издвојува резерви на сигурност.

Резервите на сигурност претставуваат неноминиран капитал кој се формира со распределба од остварената добивка. Зголемувањето на резервите на сигурност се врши со распределба на најмалку една третина од остварената добивка по годишната сметка, ако таа не се користи за покривање на загубата од претходните години.

Средствата на резервите на сигурност друштвото ги користи за покривање на загуби од работењето и други ризици.



8.10 Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националните фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

8.11 Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога



Друштвото има сегаШна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека **Ќе** настанат **идни одливи** на средства по тој основ **и** кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека **Ќе** биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегаШна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

8.12 Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење **Ќе** биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиките извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење **Ќе** биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи

9. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите **и** кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено **и** политиките за управување со нив се следните:



9.1 Ценовен ризик

Девизен ризик

Девизниот ризик претставува ризик од промена на девизните курсеви во однос на домаШната валута (МКД), кои може да влијаат врз приходите на ДруШтвото или врз вредноста на финансиските инструменти.

ДруШтвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурување, како и вложување на финансиски средства во странска валута, поради Што ДруШтвото е изложено на ризик поврзан со секојдневни промени на курсевите на странските валути.

За да ја намали изложеноста на девизен ризик, ДруШтвото спроведува политика со која слободните парични средства од капиталот и техничките резерви ги пласира во државни обврзници деноминирани во ЕУР и врШи орочување во форма на девизни депозити и денарски депозити со девизна клаузула.

Пазарен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања или од индексот на цените на капиталот. ДруШтвото има ангажирано значаен износ на средства во финансиски инструменти - вложувања кои се чуваат до доспевање и расположливи за продажба. Истите се



амортизираат во однапред определени временски интервали (фиксно доспевање) со фиксни или определиви плаќања. Пазарниот ризик постои доколку Друштвото нема можност да го чува вложувањето во финансиски инструменти со фиксно доспевање и одлучи истите да ги продаде пред рокот на доспевање, во тој случај вредноста на финансиските средства ќе флукутира како резултат на промените на пазарните цени.

9.2 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Политиките и процедурите за управување со кредитниот ризик се:

- 9.2.1 побарувањата од купувачи се состојат од голем број на салда. За одложеното плаќање и плаќањето на рати на поголеми износи на осигурувања постојат договори и обезбедување.
- 9.2.2 кај вложувањата на слободните парични средства применет е принципот на дисперзија на ризик со орочување во повеќе првокласни банки, исто така и вложувања во државни хартии од вредност.

9.3 Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога има пласирано депозити во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има депонирани средства во банки може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик и истиот е даден во табелите подолу.



9.4 Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

9.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2024 година, како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти и истиот е изразен преку износите дадени во билансите за 2024 година.

10. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена



вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

11. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење исклучиво со сопствени средства поради што не користи краткорочни или долгорочни кредити од банки и други друштва. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа.

11.1 Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на услуги на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Состојбата со девизните износи средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2024 е следната во 000:

<u>Средства</u>	<u>2024</u>	<u>Обврски</u>	<u>2024</u>
ЕУР	0		
13,476			
<i>Вкупно</i>	<i>0</i>		<i>13,476</i>

Друштвото претежно е изложено на ЕУР и истата произлегува од вложувања во државни обврзници и побарувања од странски реосигурителни компании, како и обврските на Друштвото по основ на реосигурување во



странски реосигурителни компании.

Изложеноста на девизни валути според типот на финансиските средства и обврски на 31 декември 2024 година по валути е следната:

	<u>ЕУР</u>	<u>МКД</u>	<u>Вкупно МКД</u>
Парични средства	-	58,014	58,014
Депозити во банки и др.	-	13,000	13,000
Депозит во ГФ на НБО	-	1,538	1,538
Вложувања	-	50,479	50,479
Побарувања за премии	-	2,386	2,386
Останати побарувања	<u>-</u>	<u>2,802</u>	<u>2,802</u>
	<u>-</u>	<u>128,219</u>	<u>128,219</u>
Обврски за Штети	-	-	-
Реосигурување	219	0	13,476
Обврски за посред.	-	46	46
Останати обврски	<u>-</u>	<u>16,282</u>	<u>16,282</u>
	<u>219</u>	<u>16,328</u>	<u>29,804</u>

11.2 Управување со ризикот од капитал

Агенцијата за супервизија на осигурување како главен регулатор ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот во однос на обемот на работа и класите на осигурување во рамките на неживотно осигурување и реосигурување, во било кое време најмалку во висина на нивот на маргината на солвентност.



Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат во предвид следните ставки:

- 11.2.1 уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- 11.2.2 резерви на Друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување;
- 11.2.3 пренесена нераспределена добивка;
- 11.2.4 нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и придонесите, како и дивиденда предвидена за исплата), доколку е потврдена од овластен ревизор;

При пресметка на основниот капитал на Друштвото следните ставки се сметаат за **одбитни**:

- 11.2.5 сопствени акции кои ги поседува Друштвото;
- 11.2.6 долгорочни нематеријални средства;
- 11.2.7 пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година;

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото, кои не смее да биде повисок од 50% од основниот капитал) се земаат во предвид следните ставки:

- 11.2.8 уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- 11.2.9 премии од емитирани кумулативни приоритетни акции;
- 11.2.10 субординирани должнички инструменти;
- 11.2.11 хартии од вредност со неопределен рок на доспевање;

	Износ МКД
	100
Основен капитал, чл. 69	153,260,301
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	184500000
Долгорочни нематеријални средства	4931176
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	26308523



Дополнителен капитал, чл. 71 (доколку не е поголем од 50% од основниот капитал)	25,982,846
Субординирани должнички инструменти	24000000
Нереализирана добивка од ревалоризацијата на сопственичките инструменти коишто се расположливи за продажба и мерени по објективна вредност	1982846
Вкупно основен и дополнителен капитал	179,243,147
КАПИТАЛ	179,243,147
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	4,856,839
Капитал	179,243,147
Гарантен фонд*	184485000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд	-5,241,853
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	174,386,308

Адекватноста на одржувањето на капиталот и користењето на сопствените средства редовно се следат од страна на раководството на Друштвото.

Табелата подолу ја дава пресметката на вкупниот капитал и односот со маргината на солвентност и гарантниот фонд на Друштвото на ден 31 декември 2024 во согласност со регулативата.

Потребното ниво на маргина на солвентност е пресметано според двата метода согласно Законот за супервизија на осигурувањето, при што



ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА
ОСИГУРУВАЊЕ

ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД БИТОЛА
ул. „Прилепска“ 1/2, влез 1, комплекс Пелагонка 1,
7000 Битола, Р.С. Македонија
тел.: (+389) 076 511 811
e-mail: info@zoil.mk | zoil.mk

според методот на стапка на премија изнесува 4,856 илјади МКД,. Гарантниот фонд е поголем од маргината на солвентност за 179,628 илјади МКД но не понизок од износот според кој Друштвото има добиено дозвола за работа, а тој изнесува 3,000,000 ЕУР.



11.3. Управување со ризикот од осигурување

11.3.1 Цели на управување со ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности. Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

11.3.2 Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе



години, со што се намалува променливоста на резултатот.

11.3.3 Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста, и тоа од типовите вишок на штети, квотно реосигурување и вишок на ризик. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

11.3.4 Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото. Друштвото активно управува со своите финансиски средства имајќи ги во предвид лимитите одредени со Законот. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Табелата подолу ја дава пресметката на вложувањата на средства кои ги покриваат техничките резерви на Друштвото на ден 31 декември 2024 во согласност со регулативата.

2024

(000) МКД

1. Вложувања на средства

а) Пари во благајна и на сметки (максимум до 3% од	9,745
технички резерви)	13,000
б) Депозити во банки (максимум до	



60% од технички

Вкупно средства	<u>22,745</u>
2. Нето технички резерви	
а) Резерви за преносни премии	10,939
б) Резерви за Штети	11,806
Вкупно технички резерви, нето од реосигурување	<u>22,745</u>

- **Сегментно известување**

Со оглед на својата големина и активности, Друштвото во текот на своето работење не е организирано во посебни сегменти, ниту како деловни (бизнис) сегменти, ниту како географски сегменти.

Поради ова, не се врши сегментно презентирање на работењето на Друштвото.

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната



сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.



Годишна сметка за 2024 година

- Биланс на состојба (Извештај за финансиска состојба)
- Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)
- Државна евиденција
- Структура на приходи по дејности



2/27/25, 2:09 PM

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

ЕМБС: 07716567
Целосно име: Акционерско друштво за осигурување ЗОИЛ
МАКЕДОНИЈА, Битола
Вид на работа: 600
Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2024

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	4.603.699,00			4.931.176,00
3	-- Останати нематеријални средства	4.603.699,00			4.931.176,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	1.093.119,00			79.745.604,00
5	-- Недвижности (006+007)				74.442.548,00
6	-- Земјиште				72.102.477,00
7	-- Градежни објекти				2.340.071,00
8	-- Постројки и опрема	1.093.119,00			5.303.056,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	1.537.500,00			65.016.058,00
15	-- II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)				1.537.500,00
20	-- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва				1.537.500,00
21	-- III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	1.537.500,00			63.478.558,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)				50.478.558,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)				50.478.558,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година				50.478.558,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	1.537.500,00			13.000.000,00
36	-- Депозити				13.000.000,00
38	-- Останати дадени заеми	1.537.500,00			
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)				27.494.000,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии				18.004.740,00



2/27/25, 2:09 PM

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети			9.489.260,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)			5.188.640,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)			2.386.380,00
53	-- Побарувања од осигуреници			2.386.380,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)			2.802.260,00
61	-- Останати побарувања			2.802.260,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	149.469.187,00		58.014.000,00
63	-- З. ЗАЛИХИ	64.568,00		
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	30.000.000,00		10.847.890,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	186.768.073,00		251.237.368,00
67	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА			300.000,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	182.951.055,00		160.670.035,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	184.500.000,00		184.500.000,00
73	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА			2.478.558,00
80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)			1.548.945,00
82	-- X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	1.548.945,00		24.759.578,00
85	-- Б.СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ			24.000.000,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)			50.239.231,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии			28.943.711,00
89	-- Бруто резерви за штети			21.295.520,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	3.817.018,00		16.328.102,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ			13.475.722,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	3.817.018,00		2.852.380,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување			515.993,00
108	-- Обврски кон вработените	871.107,00		1.208.996,00
110	-- Останати обврски	2.945.911,00		1.127.391,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	186.768.073,00		251.237.368,00
114	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА			300.000,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)				23.775.885,00



2/27/25, 2:09 PM

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)				11.573.709,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување				53.964.875,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија				33.642.480,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија				28.943.711,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување				20.195.025,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)				501.734,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)				501.734,00
220	-- Приходи од камати				501.734,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ				234.010,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ				11.466.432,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	1.548.945,00			48.535.463,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)				2.231.679,00
238	-- Бруто исплатени штети				2.950.989,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија				1.677.680,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети				10.447.630,00
244	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување				9.489.260,00
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)				44.828,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)				44.828,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	1.548.945,00			43.674.208,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)				15.998.203,00
263	-- Провизија				15.998.203,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	1.548.945,00			27.676.005,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста				2.758.980,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	1.110.309,00			16.627.426,00
270	-- Плати и надоместоци	728.269,00			8.946.109,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	71.150,00			848.838,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	310.890,00			3.809.190,00
274	-- Останати трошоци за вработените				3.023.289,00



2/27/25, 2:09 PM

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки				352.197,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	438.636,00			7.937.402,00
277	-- Трошоци за услуги	80.450,00			6.887.276,00
278	-- Материјални трошоци	358.186,00			1.050.126,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)				150.986,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)				150.986,00
288	-- Расходи за камати				148.655,00
289	-- Расходи за курсни разлики				2.331,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)				2.064.792,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување				2.064.792,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)				368.970,00
303	-- Останати финансиски и други расходи				368.970,00
307	-- Загуба за деловната година (236+305) -- (201+304)	1.548.945,00			24.759.578,00
311	-- Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)	1.548.945,00			24.759.578,00
316	-- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)	1.548.945,00			24.759.578,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	10,00			13,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	2,00			12,00
330	-- Загуба за годината	1.548.945,00			24.759.578,00
351	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)	1.548.945,00			24.759.578,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца				6.304.830,00
610	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на софтвер со лиценца				1.373.654,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)				4.931.176,00
613	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	4.603.699,00			
616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)	4.603.699,00			
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема				703.465,00



2/27/25, 2:09 PM

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

631	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на постројки и опрема			119.067,00
632	-- Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008од БС)			584.398,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема			5.984.917,00
638	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерска опрема			1.266.259,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)			4.718.658,00
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)			13.000.000,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	149.469.187,00		58.014.000,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	2.706.244,00		1.127.391,00
683	-- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)			234.010,00
684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)			352.197,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277од БУ)			984.359,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	8.440,00		119.119,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	19.071,00		384.427,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	8.832,00		5.092.101,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	44.107,00		307.270,00
692	-- Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)			40.820,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	69.725,00		486.579,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)			117.304,00
698	-- Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)			84.808,00
700	-- Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)			10.036,00
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	10,00		13,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
4493	- 65.120 - Неживотно осигурување				23.775.885,00



ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА
ОСИГУРУВАЊЕ

ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД БИТОЛА
ул. „Прилепска“ 1/2, влез 1, комплекс Пелагонка 1,
7000 Битола, Р.С. Македонија
тел.: (+389) 076 511 811
e-mail: info@zoil.mk | zoil.mk

2/27/25, 2:09 PM

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

Потпишано од:

IRENA RISTEVSKA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.





➤ **ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА, ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО ЗА 2025 ГОДИНА**

III. ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО ЗА 2025 ГОДИНА

Главна и приоритетна цел на Друштвото за 2024 година е почеток со работа во својата дејност.

Се очекува во првиот квартал од годината да заврши целосна имплементација на информацискиот систем и обезбедување на web продажба.

Целиот фокус ќе биде насочен кон клиентите за кои Друштвото ќе обезбеди врвна услуга, ќе склучува договори за соработка со цел поуспешно настапување на пазарот, ќе вложува во надградба, обуки и усовршување на постојниот тим, како и проширување на истиот.

Се очекува успешен старт во делокругот на дејноста и позитивен исход од работењето.

Друштвото ќе се придржува до своите стратешки цели се со цел постигнување на иден напредок и развој, а сите посакувани цели кои друштвото има намера да ги оствари во деловната 2024 година како нова осигурителна компанија која се наоѓа на самите почетоци од своето работење, ќе ги оставрува со максимално вложување преку почитување на законските регулативи, насоките и конкуренцијата.

Извршен директор

Никола Гацовски

